

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 142

25 јуни 2021, петок

година LXXVII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2372. Одлука за давање на трајно користење на недвижна ствар на Министерството за правда - Управа за извршување на санкциите.....	2	2380. Решение за давање одобрение за продажба на сопствени акции по пат на јавна понуда	6
2373. Одлука за одобрување на работењето на Управниот одбор на Железници на Република Северна Македонија Транспорт АД – Скопје.....	2	2381. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и условите за обука и полагање на стручен испит за инвестиционно советување.....	7
2374. Одлука за одобрување на работењето на Надзорниот одбор на Железници на Република Северна Македонија Транспорт АД – Скопје.....	2	2382. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и условите за обука и полагање на стручен испит за работење со хартии од вредност.....	9
2375. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Центар за култура Крива Паланка.....	3	2383. Правилник за организацијата, составот и начинот на работата на комисијата за оцена на работната способност.....	11
2376. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество на вежбата „Anatolian Eagle 21“, во Република Турција.....	5	Декларации, заеднички позиции и демарши на Европската Унија кон кои се придржува/прифаќа Република Северна Македонија на покана на ЕУ	
2377. Решение од Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија.....	5	25. Одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2021/483 на Советот од 22 март 2021 година за изменување на Одлуката 2013/184/ЗНБП за рестриктивни мерки против Мјанмар/Бурма.....	2
2378. Решение од Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија.....	5	Огласен дел	1-80
2379. Решение од Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија.....	6		

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

2372.

Врз основа на член 18 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19, 275/19 и 122/21), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 22 јуни 2021 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА - УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИТЕ

Член 1

Со оваа одлука на Министерството за правда - Управа за извршување на санкциите се дава на трајно користење без надомест недвижна ствар - зграда, која се наоѓа на ул. КП Идризово, КП 406/1, КО Идризово, запишана во Имотен лист бр. 1588, сопственост на Република Северна Македонија, и тоа:

- зграда бр. 1, намена на зграда В4-10, влез 1, кат К1, намена на посебен дел од зграда ПП, со внатрешна површина од 10 м²;

- зграда бр. 1, намена на зграда В4-10, влез 1, кат К1, намена на посебен дел од зграда ДПД, со внатрешна површина од 229 м²;

- зграда бр. 1, намена на зграда В4-10, влез 1, кат ПР, намена на посебен дел од зграда ДПД, со внатрешна површина од 227 м².

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 40-5668/1
22 јуни 2021 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2373.

Врз основа на член 383, став (1) точка 4 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18, 120/18) Владата на Република Северна Македонија во својство на Собрание на акционери на Железници на Република Северна Македонија Транспорт АД - Скопје, на седницата, одржана на 23 јуни 2021 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЖЕЛЕЗНИЦИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ТРАНСПОРТ АД - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука се одобрува работењето на Управниот одбор на Железници на Република Северна Македонија Транспорт АД - Скопје за спроведување на Од-

луката број 902/1-1 од 11.5.2021 година за склучување на Анекс број 2 кон Договорот за заем со Заемодавачот АД МЕПСО, солемнизиран под ОДУ бр.2125/18 од 27.12.2018 година заведен кај Заемодавачот под број 02-9687 од 27.12.2018 година, а кај Заемопримачот под број 4608/1 од 27.12.2018 година и кон Анексот 1 на овој договор ОДУ бр 1331/2020 од 1.7.2020 година, солемнизиран кај нотар Анета Петровска Алексова од Скопје со кој рокот на отплата ќе се продолжи од ден 2.7.2021 година до ден 2.7.2022 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 40-5752/1
23 јуни 2021 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2374.

Врз основа на член 383, став (1) точка 4 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18, 120/18) Владата на Република Северна Македонија во својство на Собрание на акционери на Железници на Република Северна Македонија Транспорт АД - Скопје, на седницата, одржана на 23 јуни 2021 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ЖЕЛЕЗНИЦИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ТРАНСПОРТ АД - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука се одобрува работењето на Надзорниот одбор на Железници на Република Северна Македонија Транспорт АД - Скопје за Одлуката Број: 958/1-1 од 20.5.2021 година со која се одобрува Одлуката број 901/1-1 од 11.5.2021 година усвоена од Управниот одбор на Железници на Република Северна Македонија за склучување на Анекс број 2 кон Договорот за заем со Заемодавачот АД МЕПСО, солемнизиран под ОДУ бр.2125/18 од 27.12.2018 година заведен кај Заемодавачот под број 02-9687 од 27.12.2018 година, а кај Заемопримачот под број 4608/1 од 27.12.2018 година и кон Анексот 1 на овој договор ОДУ бр 1331/2020 од 1.7.2020 година, солемнизиран кај нотар Анета Петровска Алексовска од Скопје, со кој рокот на отплата ќе се продолжи од ден 2.7.2021 година до ден 2.7.2022 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 40-5752/2
23 јуни 2021 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2375.

Врз основа на член 44 став 4 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19, 275/19 и 122/21), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 22 јуни 2021 година донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА КРИВА ПАЛАНКА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Реден број	Наслов на книгата	Автор	ISBN -код	Издавач	Број на примероци	Единечна цена (во денари)
1.	Концепти во медицинската физиологија	Џулијан Л.Сајфтер	978-608259383-8 978-608259390-6	Арсламина	6 на македонски јазик 2 на албански јазик	1.283,00 428,00
2.	Учебник по биохемија со клиничка корелација	Томас М.Девлин	978-608259657-0	Арсламина	6 на македонски јазик	3.132,00
3.	Кривично право, општ дел	Клаус Роксин	978-608259388-3	Арсламина	6 на македонски јазик	858,00
4.	Меѓународно деловно право	Реј Август	978-608259658-7	Арсламина	6 на македонски јазик	1.119,00
5.	Речник за биохемија и молекуларна биологија	Ј.Стенеш	978-608259656-3 978-608259398-2	Арсламина	6 на македонски јазик 2 на албански јазик	858,00 286,00
6.	Статиката и цврстината на материјалите за архитектура и градежништво	Бери Оној	978-608259139-1	Арсламина	2 на албански јазик	221,00
7.	Механички и електрични системи во згради	Ричард Р.Денис	978-608247582-0 978-608259124-7	Арсламина	6 на македонски јазик 2 на албански јазик	514,00
8.	Прирачник за наука за почвите Том 1	Пан Минг Хуанг	978-608259120-9	Арсламина	2 на албански јазик	1.041,00
9.	Прирачник за наука за почвите Том 2	Пан Минг Хуанг	978-608259135-3	Арсламина	2 на албански јазик	1.041,00
10.	Микробиологија на храна	Мајкл П.Дојл	978-608259385-2	Арсламина	2 на албански јазик	808,00
11.	Есенцијална биологија на клетката	Албертс	978-608259387-6 978-608247759-6	Арсламина	6 на македонски јазик 2 на албански јазик	1.850,00 616,00
12.	Податочно рударење	Јнавеј Хан	978-608259133-9	Арсламина	6 на македонски јазик	1.155,00
13.	Процесот на цивилизација Том 1	Елијас	978-608259655-6	Арсламина	6 на македонски јазик	635,00
14.	Биохемиско инженерство	Харвеј В.Бланч	978-608247753-4	Арсламина	2 на албански јазик	277,00
15.	Теорија на веројатноста	Џефри Р.Гримет	978-608259397-5	Арсламина	2 на албански јазик	224,00
16.	Обновливи извори на енергија и оддржлив развој	Готфри Бојл	978-608259048-6	Арсламина	2 на албански јазик	403,00
17.	Инженерство на хемиски реакции	Октав Левеншпил	978-608259043-1	Арсламина	2 на албански јазик	441,00
18.	Алтернативни извори на енергија и искористување	Б.К.Хоч	978-608247767-1	Арсламина	2 на албански јазик	185,00
19.	Биофизика на клетка	Роб Филипс	978-608259050-9	Арсламина	2 на албански јазик	603,00
20.	Компајлери	Алфред В.Ахо	978-608259399-9	Арсламина	2 на албански јазик	464,00
21.	Фармакологија	Ричард А.Харвеј	978-608259392-0	Арсламина	6 на македонски јазик	3.445,00
22.	Основи на високоградба	Едвард Алан	978-608259395-1	Арсламина	6 на македонски јазик	1.385,00
23.	Вовед во економетрија	Џем Сокт	978-608259381-4	Арсламина	6 на македонски јазик	746,00

24.	Суштински основи на економиката	Робин Бејт	978-608247584-4 978-608259391-3	Арсламина	6 на македонски јазик 2 на албански јазик	1.462,00 487,00
25.	Учебник по ветеринарна анатомија	Кит М. Дајс	978-608259389-0 978-608259384-5	Арсламина	6 на македонски јазик 2 на албански јазик	1.509,00 503,00
26.	Клетки, ткива и болести	Гундо Мајно	978-608259394-4	Арсламина	2 на албански јазик	887,00
27.	Атлас на метаболични заболувања	Вилијам Х. Нихан	978-608259041-7	Арсламина	2 на албански јазик	657,00
28.	Учебник по биохемија	Томас М. Девлин	978-608259057-8	Арсламина	2 на албански јазик	1.043,00
29.	Проектирање челични конструкции	Џек Џ. Мек Корман	978-608259047-9	Арсламина	2 на албански јазик	269,00
30.	Технологија на соларна енергија за згради	Урсуда Анка	978-608259059-2	Арсламина	2 на албански јазик	130,00
31.	Модерна архитектура	Кенет Фремингтон	978-608259045-5	Арсламина	2 на албански јазик	489,00
32.	Конструкции	Даниел Л. Шодек	978-608259123-0	Арсламина	2 на албански јазик	512,00
33.	Европска унија	Али М. Ел Агра	978-608259129-2	Арсламина	2 на албански јазик	222,00
34.	Банкарски менаџмент	Тимоти В. Коџ	978-608259130-8	Арсламина	2 на албански јазик	610,00
35.	Маркетинг	Лејб	978-608259040-0	Арсламина	2 на албански јазик	575,00
36.	Медицинска фармакологија и терапевтици	Дерек Г. Валер	978-608259051-6	Арсламина	2 на албански јазик	661,00
37.	Болести на живината	И. М. Саиф	978-608247766-4	Арсламина	2 на албански јазик	527,00
38.	Природата и својствата на почвата	Најас С. Брејди	978-608259122-3	Арсламина	2 на албански јазик	708,00
39.	Наука за виното	Роналд С. Џексон	978-608259125-4	Арсламина	2 на албански јазик	451,00
40.	Авијарна медицина	Сејмур	978-608259054-7	Арсламина	2 на албански јазик	531,00
41.	Молекуларна биологија на генот	Ватсон	978-608247107-5 978-608259056-1	Арсламина	6 на македонски јазик 2 на албански јазик	731,00
42.	Напредна хемија на млечни производи Прв дел, Протеини	П. Ф. Фоке	978-608259380-7	Арсламина	2 на албански јазик	395,00
43.	Хидротермални процеси и минерални системи	Франко Пирајно	978-608247420-5	Арсламина	6 на македонски јазик	1.250,00
44.	Анализа на повеќе променливи	Дејвид Б. Дамјано	978-608259659-4	Арсламина	6 на македонски јазик	1.369,00

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Националната установа Центар за култура Крива Паланка.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на Националната установа Центар за култура Крива Паланка, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 40-6292/1
22 јуни 2021 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2376.

Врз основа на член 41 - а став 3 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/01, 5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11, 215/15 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 42/20), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 22 јуни 2021 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО НА ВЕЖБАТА „ANATOLIAN EAGLE 21“, ВО РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА

1. За учество на вежбата „Anatolian Eagle 21“, која ќе се одржи во Република Турција, во период од 29 јуни до 2 јули 2021 година, се испраќаат двајца припадници на Армијата на Република Северна Македонија (во натамошниот текст: Армијата).

2. Финансиските трошоци за сместување и исхрана на припадниците на Армијата ги обезбедува Република Турција, а трошоците за дневници и транспорт ги обезбедува Министерството за одбрана на Република Северна Македонија.

3. Подготовките и организацијата на припадниците на Армијата, ќе ги изврши Министерството за одбрана.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 40-6791/1
22 јуни 2021 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

**КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА**

2377.

Комисијата за хартии од вредност Република Македонија врз основа на член 39 од Законот за инвестициони фондови (Службен весник на РСМ бр. 12/2009 бр. 67/2010, бр. 24/2011, бр. 188/2013, бр. 145/2015, бр. 23/2016 и бр. 31/2020) и Правилникот за формата и содржината на барањето за добивање одобрение за избор на депозитарна банка (Службен весник на РСМ бр.153/2009 и бр. 85/2014), постапувајќи по барањето на Друштвото за управување со инвестициски фондови Генерали инвестментс АД Скопје од 6.5.2021 година, на седницата одржана на ден 22.6.2021 година донесе

РЕШЕНИЕ

1. СЕ ДАВА одобрение на барањето на ДУИФ Генерали инвестментс АД Скопје за промена на депозитарна банка и се избира НЛБ Банка АД Скопје за депозитарна банка на инвестициските фондови КД Брик, КД Нова ЕУ, КД Кеш Депозит и КД Топ Брендони, согласно Одлуката на Одборот на директори на Друштвото број 0202-371/2 од 8.4.2021 година.

2. НЛБ Банка АД Скопје ќе може да ги превземе работите на депозитарна банка со фондовите со кои управува ДУИФ Генерали инвестментс АД Скопје во роковите определени во Законот за инвестициски фондови и Депозитарниот договор склучен меѓу банката и друштвото.

3. СЕ ЗАДОЛЖУВА ДУИФ Генерали инвестментс АД Скопје во рок не подолг од 6 месеца од правосилноста на ова решение соодветно да ги вгради извршената промена на депозитарна банка и новонастанатите услови кои произлегуваат од депозитарниот договор во сите документи на фондовите со кои управува.

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Број УП1 08-62
22 јуни 2021 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
м-р **Nora Aliti, с.р.**

Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës së Maqedonisë së Veriut në bazë të nenit 39 të Ligjit të Fondeve Investuese (“Gazeta Zyrtare e RMV-së” nr. 12/2009 nr. 67/2010, nr. 24/2011, nr. 188/2013, nr. 145/2015, nr. 23/2016 dhe nr. 31/2020) dhe Rregullores së formës dhe të përmbajtjes për kërkesën e fitimit të miratimit për përzgjedhje të bankës depozitare (“Gazeta Zyrtare e RMV-së” nr. 153/2009 dhe nr. 85/2014), duke vepruar ndaj kërkesës së Shoqërisë Administruese të Fondeve Investuese Generali Investments SHA Shkup datë 6.5.2021, në seancën e mbajtur më 22.6.2021 miratoi

АКТВЕНДИМ

1. MIRATONET kërkesa e SHAFI Generali Investments SHA Shkup për ndryshimin e bankës depozitare dhe përzgjidhet NLB Banka SHA Shkup për bankë depozitare të fondeve investuese KD Brik, KD Nova EU, KD Kesh Depozit dhe KD Top Brendovi, në përputhje me Vendimin e Bordit të Drejtorëve të Shoqërisë numër 0202-371/2 datë 8.4.2021.

2. NLB Banka SHA Shkup do të mund të ndërmarrë punët e bankës depozitare me fondet me të cilat administron SHAFI Generali Investments SHA Shkup në afatet e përcaktuara në Ligjin e Fondeve Investuese dhe Marrëveshjen depozitare të lidhur midis bankës dhe shoqërisë.

3. NGARKONET SHAFI Generali Investments SHA Shkup që brenda një afati jo më të gjatë se gjashtë muaj nga plotëfuqishmëria e këtij aktvendimi, të përfshijë mënyrë përkatëse ndryshimin e bankës depozitare dhe kushtet e reja të krijuara të cilat rrjedhin nga marrëveshja depozitare në të gjitha dokumentet e fondeve të cilat i administron.

4. Ky aktvendim do të botohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”.

Numër PA1 08-62
22.6.2021
Shkup

Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës
së Maqedonisë së Veriut
Kryetarja,
Mr.Sc. **Nora Aliti, d.v.**

2378.

Врз основа на член 152-а, член 152-б и член 152-в од Законот за хартии од вредност (Службен весник на РМ бр.95/2005, ..., бр. 31/2020), постапувајќи по барањето на Загребачка бурза Д.Д Загреб број УП1 08-103 од 15.6.2021 година, дополнето на ден 17.06.2021 година и 21.6.2021 година, Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 22.6.2021 година донесе

РЕШЕНИЕ

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на правното лице Загребачка бурза Д.Д Загреб со седиште на ул. Ивана Лукиќа 2а/22 Загреб и матичен број 080034217 да стекне квалификувано учество во Македонска берза АД Скопје, односно да се стекне со акции чиј вкупен кумулативен износ не надминува 20% од вкупно издадените акции со право на глас од Македонска берза АД Скопје.

2. Трансакцијата за стекнување на акциите од точка 1 на ова Решение треба да се изврши во рок од 90 календарски денови од денот на добивање на согласноста.

3. Ова решение ќе се објави во „Службен Весник на Република Северна Македонија“.

4. Жалбата не го одлага извршувањето на решението.

Број УП1 08-103
22 јуни 2021 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
м-р **Nora Aliti**, с.р.

Нè базè тè неневе 152-а, 152-б дхе 152-с тè Лигит тè Летраве ме Влерè (“Газета Зыртаре е RM-сè нр. 95/2005, ..., нр. 31/2020 дхе вепруар ндај кèркесès сè Загребачка бурза D.D Zagreb нумèр PA1 08-103 датè 15.6.2021, плотèsуар мè 17.6.2021 дхе мè 21.6.2021, Комисиони и Летраве ме Влерè и Републикès сè Маqedонисè сè Веруиут нè сеансèн е мбайтур мè 22.6.2021 мிரатои

А К Т В Е Н Д И М

1. I JEPET PËLQIMI personit juridik Zagrebačka burza D.D Zagreb me seli në rr. “Ivana Lluçiqja” 2a/22 Zagreb dhe numrin amzë 080034217 që të arrijë pjesëmarrje të kualifikuar në Bursën e Maqedonisë SHA Shkup, përkatësisht të fitojë aksione, shumta e përgjithshme kumulative e të cilave nuk tejkalon 20% të gjithëj aksioneve të emetuara me të drejtë vote nga Bursa e Maqedonisë SHA Shkup.

2. Transaksioni për fitimin e aksioneve të pikës 1 të këtij aktvendimi duhet të zbatohet brenda 90 ditësh kalendarikë nga marrja e pëlqimit.

3. Ky aktvendim do të botohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”.

4. Ankesa nuk e shtyn zbatueshmërinë e aktvendimit.

Numër PA1 08-103 Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës
22.6.2021 së Maqedonisë së Veriut
Shkup Kryetarja,

Mr.Sc. **Nora Aliti**, d.v.

2379.

Врз основа на член 8 став 2 од Законот за инвестициски фондови Службен весник на РСМ бр. 12/2009 бр. 67/2010, бр. 24/2011, бр. 188/2013, бр. 145/2015, бр. 23/2016 и бр. 31/2020), а постапувајќи по Барањето на Друштвото за управување со инвестициски фондови Генерали инвестментс АД Скопје од 11.5.2021 година, Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 22.6.2021 година донесе

РЕШЕНИЕ

1. Се дава согласност на Друштвото за управување со инвестициски фондови Генерали инвестментс АД Скопје за пренос на активности, предвидени со член 6 став 1 од Законот за инвестициски фондови, а кои се поврзани со продажба и/или откуп на удели во инвестициски фондови и извршување на активности на рекламирање на инвестициските фондови на правното лице НЛБ Банка АД Скопје, со седиште на бул. Мајка Тереза број 1, Скопје.

2. Активностите од точка 1 на ова Решение, кои се пренесуваат на НЛБ Банка АД Скопје ќе се извршуваат во име и за сметка на Друштвото за управување со инвестициски фондови Генерали инвестментс АД Скопје.

3. НЛБ Банка АД Скопје ќе ги извршува активностите од точка 1 на ова Решение самостојно, односно не смее да ги пренесува на други лица.

4. Друштвото за управување со инвестициски фондови Генерали инвестментс АД Скопје во целост одговара за активностите поврзани со продажба и/или откуп на удели во инвестициски фондови и извршување на активности на рекламирање на инвестициските фондови, кои се пренесуваат на НЛБ Банка АД Скопје.

5. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Број УП1 08-105
22 јуни 2021 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
м-р **Nora Aliti**, с.р.

Нè базè тè ненит 8 paragrafi 2 të Ligjit të Fondeve Investuese (“Gazeta Zyrtare e RMV-së” nr. 12/2009, nr. 67/2010, nr. 24/2011, nr. 188/2013, nr. 145/2015, nr. 23/2016 dhe nr. 31/2020), e duke vepruar ndaj Kërkesës së Shoqërisë Administruese të Fondeve Investuese Generali Investments SHA Shkup datë 11.5.2021, Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës së Maqedonisë së Veriut në seancën e mbajtur më 22.6.2021 miratoi

А К Т В Е Н Д И М

1. Shoqërisë Administruese të Fondeve Investuese Generali Investments SHA Shkup i jepet pëlqimi për transferim të aktiviteteve të parapara me nenin 6 paragrafi 1 të Ligjit të Fondeve Investuese, e të cilat kanë të bëjnë me shitjen ose blerjen e pjesëmarrjeve në fonde investuese dhe më zbatimin e aktiviteteve të reklamimit të fondeve investuese të personit juridik NLB Banka SHA Shkup, me seli në bul. “Nënë Tereza” numër 1, Shkup.

2. Aktivitetet e pikës 1 të këtij aktvendimi, të cilat i transferohen NLB Bankës SHA Shkup, do të realizohen në emër dhe për llogari të Shoqërisë Administruese të Fondeve Investuese Generali Investments SHA Shkup.

3. NLB Banka SHA Shkup do t'i realizojë aktivitetet e pikës 1 të këtij aktvendimi në mënyrë autonome, përkatësisht nuk guxon që t'ua transferojë palëve të treta.

4. Shoqëria Administruese e Fondeve Investuese Generali Investments SHA Shkup në tërësi përgjigjet për aktivitetet lidhur me shitjen dhe/ose blerjen e pjesëmarrjeve në fondet investuese dhe për zbatimin e aktiviteteve të reklamimit të fondeve investuese të cilat transferohen te NLB Banka SHA Shkup.

5. Ky aktvendim do të botohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”.

Numër PA1 08-105 Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës
22.6.2021 së Maqedonisë së Veriut
Shkup Kryetarja,

Mr.Sc. **Nora Aliti**, d.v.

2380.

Врз основа на член 9 став (1), член 12, член 16 и член 25 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр.95/2005, бр.25/2007, бр.07/2008, бр.57/2010, бр.135/2011, бр.13/2013, бр.188/2013, бр.43/2014, бр.15/2015, бр.154/2015, бр.192/2015, бр.23/2016, 83/2018 година и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.31/2020 година), Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија постапувајќи по Барањето на Интерпромет АД Тетово, за давање одобрение за продажба на сопствени акции по пат на јавна понуда поднесено на ден 27.5.2021 година и дополнето и комплетирано на ден 10.6.2021 година и 15.6.2021 година, на седницата одржана на 22.6.2021 година донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ ПО ПАТ НА ЈАВНА ПОНУДА

1. На Интерпромет АД Тетово се дава одобрение за продажба на сопствени акции по пат на јавна понуда – 2.686 обични акции во вкупен номинален износ од 137.335,18 евра и вкупна минимална продажна вредност од 8.058.000 денари.

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвиден со Законот и Одлуката бр.0201/179/1 од 12.04.2021 година за продажба-отуѓување на сопствени обични акции по пат на јавна понуда, донесена на Собранието на акционери на Интерпромет АД Тетово одржано на 12.04.2021 година.

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен веднаш, но не подоцна од три работни дена, по истекот на рокот за реализа-

ција на јавната понуда, да ги пријави за упис во депозитарот на хартии од вредност промените на сопственоста на акциите настанати како резултат на реализацијата на јавната понуда на сопствени акции.

4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен во рок од пет работни дена од регистрацијата на промените на сопственоста на акциите во депозитарот за хартии од вредност до Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија да достави доказ дека е извршен упис на промените на сопственоста на акциите настанати како резултат на реализацијата на јавната понуда на сопствени акции.

5. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Број 10-УП1-67
22 јуни 2021 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
м-р **Nora Aliti**, с.р.

Në bazë të nenit 9 paragrafi (1), nenit 12, nenit 16 dhe nenit 25 të Ligjit të Letrave me Vlerë (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 95/2005, nr. 25/2007, nr. 07/2008, nr. 57/2010, nr. 135/2011, nr. 13/2013, nr. 188/2013, nr. 43/2014, nr. 15/2015, nr. 154/2015, nr. 192/2015, nr. 23/2016, nr. 83/2018 dhe “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 31/2020), Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës së Maqedonisë së Veriut duke vepruar ndaj Kërkesës së Interpromet SHA Tetovë që ka të bëjë me dhënien e lejes së shitjes së aksioneve vetjake nëpërmjet ofertës publike të parashtruar më 10.6.2021 dhe më 15.6.2021, në seancën e mbajtur më 22.6.2021 miratoi

AKT VENDIM PËR DHËNIEN E LEJES SË SHITJES SË AKSIONEVE VETJAKE NËPËRMJET OFERTËS PUBLIKE

1. Interpromet SHA Tetovë i jepet leje që të shesë aksione vetjake nëpërmjet ofertës publike – 2.686 aksione të zakonshme në shumë të përgjithshme nominale prej 137.335,18 euro dhe vlerë të përgjithshme minimale të shitjes prej 8.058.000 denarë.

2. Emetuesi i letrave me vlerë afatgjatë i pikës 1 të këtij aktvendimi duhet që patjetër të kryejë të gjitha detyrimet e letrave me vlerë sipas afatit dhe mënyrës së paraparë me ligj dhe me Vendimin nr. 0201/179/I datë 12.4.2021 për shitje-tjetërsim të aksioneve të zakonshme vetjake nëpërmjet ofertës publike, marrë në Kuvendin e Aksionarëve të Interpromet SHA Tetovë, të mbajtur më 12.4.2021.

3. Emetuesi i letrave me vlerë afatgjatë i pikës 1 të këtij aktvendimi detrohet që menjëherë, por jo më vonë se tri ditë pune, pas përfundimit të afatit për realizimin e ofertës publike, t’i regjistrojë në depozitarin e letrave me vlerë ndryshimet e pronësisë së aksioneve të shkaktuara si rezultat i realizimit të ofertës publike të aksioneve vetjake.

4. Emetuesi i letrave me vlerë afatgjatë i pikës 1 të këtij aktvendimi është i detyruar që brenda pesë ditësh pune nga regjistrimi i ndryshimeve të pronësisë së aksioneve, në depozitarin e letrave me vlerë të dorëzojë dëshmi te Komisioni i Letrave me Vlerë të Republikës së Maqedonisë së Veriut për regjistrimin e ndryshimeve të pronësisë së aksioneve të shkaktuara si rezultat i realizimit të ofertës publike të aksioneve vetjake.

5. Ky aktvendim hyn në fuqi ditën e miratimit dhe do të botohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut“.

Numër 10-PA1-67
22.6.2021
Shkup
Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës
së Maqedonisë së Veriut
Kryetarja,
Mr.Sc. **Nora Aliti**, d.v.

2381.

Vrz основа на член 112 став (3), член 150 б и член 190 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ број 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016, 83/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 31/2020), Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 22.6.2021 година донесе

ПРАВЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА- ВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ОБУКА И ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА ИНВЕСТИЦИОНО СОВЕТУВАЊЕ

Член 1

Во Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и условите за обука и полагање на стручен испит за инвестиционо советување („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 192/2019 и број 67/2021) во образецот (Образец П-УПСИИС) од членот 20 став 1 алинеја 1 во прилог на овој Правилник зборовите “лицето”, “со” и “ЕМБТ” се бришат и се додаваат зборовите “Име, Име на родител и Презиме и Роден/а”.

Член 2

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 01-312/1
22 јуни 2021 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
м-р **Nora Aliti**, с.р.

Në bazë të nenit 150, paragrafi (3), nenit 150 b dhe nenit 190 të Ligjit të Letrave me Vlerë (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016, 83/2018 dhe “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” numër 31/2020), Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës së Maqedonisë së Veriut në seancën e mbajtur më datë 22-6-2021, miratoi:

RREGULLORE PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E RREGULLORES SË MËNYRËS DHE KUSHTEVE TË TRAJNIMIT DHE DHËNIES SË PROVIMIT PROFESIONAL PËR KËSHILLIM INVESTIMI

Neni 1

Në Rregulloren për ndryshim dhe plotësim të Rregullores së mënyrës dhe kushteve të trajnimit dhe dhënies së provimit profesional për këshillim investimi (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” numër 192/2019 dhe numër 67/2021) në formularin (Formulari P -UPSIS) e nenit 20, paragrafi 1, nënparagrafi 1, në bashkëngjitje të kësaj rregulloreje, fjalët “personi”, “me” dhe “NVAQ” fshihen dhe shtohen fjalët “Emri, Emri i prindit dhe Mbiemri dhe i/e lindur më”.

Neni 2

Kjo rregullore hyn në fuqi ditën e tetë nga shpallja në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”.

Nr. 01-312/1
22.6.2021
Shkup

Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës
së Maqedonisë së Veriut
Kryetarja,
Mr.Sc. **Nora Aliti**, d.v.

Образец/Formulari П-УПСИИС



Врз основа на овластувањата содржани во член 112 и член 184 од Законот за хартии од вредност (Службен весник на Република Македонија бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 13/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 и 83/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 31/2020)

КОМИСИЈАТА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Нè базè тè autorizimeve тè пèrfshira нè nenin 112 dhe nenin 184 тè Ligjit të Letrave me Vlerë (Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 13/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 dhe 83/2018 dhe „Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut“ numër 31/2020)

KOMISIONI I LETRAVE ME VLERË I
REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT

Издава/Lëshon

У В Е Р Е Н И Е / V È R T E T I M

На

Име/Emri _____, Име на родител/Emri i prindit _____ и Презиме/dhe Mbiemri _____
Родена/le/Lindur më _____

ЗА ПОЛОЖЕН СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА ИНВЕСТИЦИОНО СОВЕТУВАЊЕ
ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
PËR PROVIMIN E DHËNË PROFESIONAL PËR KËSHILLIM INVESTIMI
NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË SË VERIUT

Број/Numër 09-_____
Скопје/Shkup, _____

Комисија за хартии од вредност на /Komisioni i letrave me vlerë i
Република Северна Македонија /Republikës së Maqedonisë së Veriut
Претседател /Kryetarja

2382.

Врз основа на член 112 став (3) и член 190 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ број 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016, 83/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 31/2020), Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 22.6.2021 година донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ОБУКА
И ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА РАБОТЕЊЕ СО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

Член 1

Во Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и условите за обука и полагање на стручен испит за работење со хартии од вредност („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 192/2019 и број 67/2021) во образецот (Образец П-УПСИИС) од членот 20 став 1 алинеја 1 во прилог на овој Правилник зборовите „лицето“, „со“ и „ЕМБГ“ се бришат и се додаваат зборовите „Име, Име на родител и Презиме и Роден/а“.

Член 2

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 01-313/2
22 јуни 2021 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
м-р **Nora Aliti**, с.р.

Në bazë të nenit 112, paragrafi (3), nenit 150 b dhe nenit 190 të Ligjit të Letrave me Vlerë (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016, 83/2018 dhe “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” numër 31/2020), Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës së Maqedonisë së Veriut në seancën e mbajtur më datë 22-6-2021 miratoi

R R E G U L L O R E
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E RREGULLORES PËR MËNYRËN DHE KUSHTET E TRAJNIMIT
DHE HYRJEN NË PROVIM PROFESIONAL PËR PUNË TË LETRAVE ME VLERË

Neni 1

Në Rregulloren për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për mënyrën dhe kushtet e trajnimit dhe hyrjen në provim profesional për punë të letrave me vlerë (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” numër 192/2019 dhe numër 67/2021) në formularin (Formulari П-УПСИИС) të nenit 20, paragrafi 1, nëparagrafi 1, në bashkangjitje të kësaj rregulloreje, fjalët “personi”, “me” dhe “NUAQ” fshihen dhe shtohen fjalët “Emri, Emri i prindit dhe Mbiemri dhe i/e lindur më”.

Neni 2

Kjo rregullore hyn në fuqi ditën e tetë nga botimi në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”.

Nr. 01-313/2
22.6.2021
Shkup

Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës
së Maqedonisë së Veriut
Kryetarja,
Mr.Sc. **Nora Aliti**, d.v.

Образец/Formulari П-УПСИИС



Врз основа на овластувањата содржани во член 112 и член 184 од Законот за хартии од вредност (Службен весник на Република Македонија бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 13/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 и 83/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 31/2020)

КОМИСИЈАТА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Нè базè të autorizimeve të përfshira në nenin 112 dhe nenin 184 të Ligjit të Letrave me Vlerë (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 13/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 dhe 83/2018 dhe "Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" numër 31/2020)

KOMISIONI I LETRAVE ME VLERË I

REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT

Издава/Lëshon

У В Е Р Е Н И Е / V E R T E T I M

На

Име/Emri _____, Име на родител/Emri i prindit _____ и Презиме/dhe Mbiemri _____
Роден/ai/le/Lindur më _____

ЗА ПОЛОЖЕН СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА РАБОТЕЊЕ СО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
PËR PROVIMIN E DHËNË PROFESIONAL PËR PUNË TË LETRAVE ME VLERË
NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË SË VERIUT

Број/Numër 09-_____
Скопје/Shkup, _____

Комисија за хартии од вредност на /Komisioni i letrave me vlerë i
Република Северна Македонија /Republikës së Maqedonisë së Veriut
Претседател /Kryetarja

ФОНД ЗА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

2383.

Врз основа на член 157 став (1) точка 1) и став 2, а во врска со член 130 став (2) од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на РМ“ бр. 98/12, 166/12, 15/13, 170/13, 43/14, 44/14, 97/14, 113/14, 160/14, 188/14, 20/15, 61/15, 97/15, 129/15, 147/15, 154/15, 173/15, 217/15, 27/16, 120/16, 132/16, 35/18, 220/18, 245/18 и „Службен весник на РСМ“ бр. 180/19 275/19, 31/20 и 267/20) и член 29 став 6 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на РСМ“ бр. 104/19, 146/19, 275/19, 302/20 и 311/20), Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Северна Македонија, на седницата одржана на 23.06.2021 година, донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА, СОСТАВОТ И НАЧИНОТ НА РАБОТАТА НА КОМИСИЈАТА ЗА ОЦЕНА НА РАБОТНАТА СПОСОБНОСТ

И. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

(1) Со овој Правилник се уредува составот, организацијата и начинот на работа на Комисијата за оценка на работната способност во Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Северна Македонија (во натамошниот текст: Комисијата), начинот на донесување на наод, оценка и мислење, содржината на наодот, оцената и мислењето, обрасците кои се употребуваат во постапката и други прашања од значење за оценка на работната способност.

(2) Комисијата работи во рамките на Одделението за оценка на работната способност во Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Северна Македонија (во натамошниот текст: Фондот).

Член 2

(1) Комисијата донесува наод, оценка и мислење за постоење на инвалидност за остварување права од инвалидското осигурување и постоење на неспособност за работа на член на семејството за остварување право на семејна пензија.

(2) Комисијата донесува наод, оценка и мислење за утврдување на инвалидност заради остварување право на работа со скратено работно време и распоредување на друга соодветна работа.

(3) Комисијата донесува наод, оценка и мислење за утврдување на неспособноста за работа кај лица над 26 години возраст, а до навршени 65 години живот за користење на право на гарантирана минимална помош.

(4) Комисијата може да донесе наод, оценка и мислење и кога тоа е утврдено со закон или други прописи.

Член 3

(1) Наодот, оцената и мислењето од член 2 став (1) од овој Правилник и медицинската и работната документација, се составен дел на постапката за остварување на правата од пензиското и инвалидското осигурување.

(2) Наодот, оцената и мислењето од член 2 став (3) од овој Правилник и медицинската документација се составен дел на постапката за остварување и користење на правото за гарантирана минимална помош.

Член 4

(1) Во постапката за оценка на работната способност учествува осигуреникот кој остварува право од пензиското и инвалидското осигурување, односно членот на семејството кој остварува право на семејна пензија.

(2) Кога постапката е покрената по предлог на работодавачот и кога Комисијата одлучува за право на преквалификација или доквалификација, право на скратено работно време или промена на работно место, се повикува и работодавачот.

(3) Неспособноста за работа од член 2 став (3) од овој Правилник се утврдува врз основа на претходно поднесено барање до Центарот за социјална работа со пополнет „Образец бр. 3 „Предлог за медицинско вештачење со наод и мислење за здравствената состојба и работна способност на осигуреникот“ пополнет на машина за пишување или компјутер, заверен од матичен лекар со прилог медицинска документација во оригинал или во фотокопија заверена од Центарот за социјални работи.

(4) Предметот со целокупната медицинска документација, надлежниот Центар за социјална работа го доставува до Комисијата за оценка на работната способност при Фондот.

Член 5

(1) Комисијата работи во состави. Составите се состојат од два члена лекари – специјалисти кои се вработени во Фондот, а по исклучок (зголемен обем на работа) и лекари-специјалисти кои ќе се ангажираат со договор на дело.

(2) Во работата на составот на Комисијата во својство на консултант, по потреба, учествува и лекар-специјалист од другите состави на Комисијата или надворешен соработник од друга здравствена установа, односно институција. Учеството на лекарот-консултант се наведува во наодот, оцената и мислењето за оценка на работната способност и истиот го потпишува.

(3) Во случај кога постојат различни мислења во оцената на инвалидноста, односно неспособноста за работа, предметот се решава на ниво на Одделение за оценка на работната способност.

(4) За правниот аспект на оцената на работната способност, составите на Комисијата од став (1) на овој член, ги консултираат стручните служби во Централата на Фондот.

Член 6

Во постапката за оценка на работната способност, Комисијата може по писмен пат да бара дополнителни мислења и наоди од специјализирани здравствени организации, клиници, институции, како и од признати медицински стручњаци, заради објективизирање на здравствената способност за работа, како и поблиски податоци и објаснувања за условите и процесот на работа кај работодавачот од претставникот на работодавачот, кои можат да влијаат на правилна оценка на работната способност.

Член 7

Комисијата врши оценка на работната способност и на осигуреници кои правата ги остваруваат по меѓународни договори за социјално осигурување.

Член 8

(1) Член на Комисијата може да биде изземен од оценка на работната способност по одреден предмет, во случаи и под услови предвидени со Законот за општата управна постапка, и тоа ако:

- во предметот во кој се дава наод, оценка и мислење е странка;

- со странката, со застапникот или со полномошникот на странката е роднина по крв во права линија до кој и да е степен, а во странична линија до четврти степен или му е брачен другар, лице со кое живее во вонбрачна заедница или роднина по сватовство до втор степен, без оглед дали бракот престанал или не;

- со странката е во однос на старател, посвоител, посвоеник или хранител, а со застапникот и полномошникот на странката е во однос на посвоител и посвоеник, и

- во предметот претходно учествувал во постапката за лечење на странката.

(2) За причините наведени во став (1) на овој член известува лекарот-специјалист, член на составот на Комисијата.

(3) За изземањето решава директорот на Фондот.

Член 9

(1) Медицинската документација мора да биде издадена на пропишани обрасци, во оригинал, заверена со штембил и печат на здравствената установа, потпис и печат на лекарот односно овластеното лице, број на лекарскиот дневник или друг број на здравствената установа и пополнети на машина за пишување, или компјутер, како и датум кога е издадена документацијата.

(2) Работната документација треба да биде издадена од работодавачот, врз основа на евиденцијата со која располага, како и со потпис и печат на лицето кое ја издава документацијата.

Член 10

Внатрешната организација, распределбата на работата и други прашања за организацијата на работата на Комисијата, поблиску се уредуваат со Одлуката за организација на работата и систематизација на работните места во Стручната служба на Фондот.

II. НАЧИН НА РАБОТА НА КОМИСИЈАТА

Член 11

Во вршењето на оцената на работната способност, Комисијата е самостојна во рамките на овластувањата, правата и должностите утврдени со закон, Статутот на Фондот и овој правилник.

Член 12

(1) Комисијата донесува наод, оценка и мислење врз основа на медицинска, работна и друга документација приложена кон барањето за остварување на право од пензиското и инвалидското осигурување, документацијата доставена на денот на прегледот и непосреден преглед на осигуреникот на образец број 4, составен дел на овој правилник.

(2) Комисијата донесува наод, оценка и мислење со кој се утврдува неспособноста за работа за остварување на правото за гарантирана минимална помош врз основа на доставената медицинска документација и непосредниот лекарски преглед на образец број 5, составен дел на овој правилник.

Член 13

(1) Комисијата пред да даде наод, оценка и мислење врши увид во медицинската документација и непосреден преглед на осигуреникот.

(2) Комисијата, по исклучок од став (1) на овој член, може да даде наод, оценка и мислење и без непосреден преглед, само врз основа на медицинската и друга документација кога осигуреникот поради објективни причини не може да биде прегледан во случај на настанување на смрт.

(3) Непосредниот преглед на осигуреникот може да се изврши и во неговиот дом, во здравствената организација во која се наоѓа на лекување, како и на други места во седиштето или надвор од седиштето на Комисијата, доколку осигуреникот е нетранспортибилен или неподвижен.

III. ПОСТАПКА ЗА ОЦЕНА НА РАБОТНАТА СПОСОБНОСТ

1. Работа на Комисијата пред прегледот

Член 14

(1) Постапката за оценка на работната способност започнува по доставување на предметот од Филијалата на Фондот до Комисијата.

(2) Раководителот на Комисијата ја организира работата на составите на Комисијата, комплетирањето на доставените предмети и го одредува датумот на прегледот.

(3) Раководителот на Комисијата врши распределба на предметите по состави според главната дијагноза наведена во предлогот за медицинско вештачење со наод и мислење за здравствената состојба на осигуреникот издаден од матичниот лекар а во согласност со специјалноста на членовите на составот на Комисијата, по извршеното комплетирање на доставените предмети, рамномерно по број на предмети на секој состав.

(4) Датумот на преглед од став (2) на овој член се одредува според денот на пристигнувањето на предметот во Комисијата како и според тежината на заболувањето.

(5) Определување на датумот на прегледот и поканата се одредува по утврдување на комплетноста на предметот.

(6) Рокот за доставување на поканата за непосреден преглед не може да биде подолг од 15 работни дена од денот на приемот на предметот во Комисијата односно од денот на комплетноста на предметот.

(7) Поканата за непосреден преглед содржи податоци за денот, времето и местото на прегледот, како и укажување на правните последици што ќе настанат ако на одредениот ден неоправдано не се јави на преглед.

(8) За датумот на прегледот, Комисијата може да го извести и работодавачот кај кого осигуреникот е вработен.

2. Преглед на осигуреникот и утврдување на работната способност (во постапка за остварување на право од пензиско и инвалидско осигурување)

Член 15

(1) На денот на прегледот Комисијата врши непосреден лекарски преглед на осигуреникот, односно на членот на семејството и донесува наод, оценка и мислење за неговата здравствена состојба и работната способност.

(2) Во случај кога се приложени незаверени копии на медицинска документација (поради тоа што оригиналната медицинска документација му е потребна на осигуреникот за лекување или поради други оправдани причини), осигуреникот е должен оригиналната медицинска документација да ја приложи при доаѓањето

на непосредниот лекарски преглед, а Комисијата е должна наодот, оцената и мислењето да ги донесе исклучиво врз основа на веродостојната медицинска документација пропишана со Одлуката за задолжителен обем и содржина на медицинската документација во постапката за остварување право по основ на инвалидност.

(3) Во случај кога осигуреникот, односно членот на семејството престојува во друга држава, Комисијата дава наод, оценка и мислење врз основа на медицинската документација или детален медицински извештај доставен од надлежниот орган од другата држава согласно со договорите за социјално осигурување.

Член 16

(1) По завршувањето на постапките од член 14 и 15 на овој Правилник, врз основа на податоците наведени во наодот и мислењето на надлежниот матичен лекар и приложената медицинска и работна документација, непосредниот преглед на осигуреникот, односно членот на семејството и по потреба мислењето на консултантите, Комисијата ги утврдува заболувањата и дијагнозите, како и степенот на анатоморфолошките и функционалните оштетувања на осигуреникот.

(2) Комисијата и во случаите кога ќе се утврди дека има потреба од натамошно лекување и дополнителна медицинска документација, донесува наод, оценка и мислење врз основа на постојната медицинска документација и медицинскиот статус на осигуреникот, односно ќе утврди дали постои, или не постои инвалидност согласно барањето на осигуреникот за остварување право од пензиското и инвалидското осигурување.

(3) Доколку Комисијата утврди дека кај осигуреникот сеуште не настанале трајни промени во здравствената состојба кои предизвикуваат намалување на работната способност (бидејќи болеста е во фаза на лекување или патолошката состојба не е доволно дефинирана поради што е потребно понатамошно испитување и евентуално лекување или утврдената болест не е соодветно лекувана), донесува наод, оценка и мислење дека не постои намалена работна способност.

(4) Комисијата, врз основа на анатомско - функционални оштетувања кај осигуреникот ги утврдува медицинските контраиндикации што ги предизвикуваат тие оштетувања, ги споредува со можностите на осигуреникот да работи на работите кои одговараат на неговите телесни и психички способности и ако утврди дека осигуреникот може да ги врши тие работи, донесува наод, оценка и мислење дека кај осигуреникот не постои инвалидност.

(5) Ако Комисијата утврди дека осигуреникот не е способен да работи на досегашните работи, донесува наод, оценка и мислење дека постои инвалидност и утврдува дека постои трајно губење на работната способност од прва категорија во процент од 81-100% (општа неспособност за работа), или постои втора категорија, професионална неспособност за работа во процент од 51-80%.

(6) При утврдување на степените на инвалидност од став (5) на овој член, Комисијата задолжително се води од оштетувањата на организмот, повредите и болестите кои влијаат на работната способност.

Член 17

Доколку Комисијата утврди дека работната способност на осигуреникот е намалена до 50% во споредба со психички и физички здрав осигуреник со исто или слично образование и способност, поради што не може да ги извршува работните задачи со полно работно

време, осигуреникот може да работи со скратено работно време или да биде распределен на друга соодветна работа согласно со прописите кои се однесуваат на работните односи и колективниот договор.

Член 18

(1) Доколку Комисијата утврди дека кај осигуреникот постои професионална неспособност за работа, се утврдува преостанатата работна способност, ако со оглед на неговата здравствена состојба, години на живот, образование и способност, може со професионална рехабилитација да се оспособи за работа со полно работно време на друга работа.

(2) Право на професионална рехабилитација има осигуреник кај кој ќе настане инвалидност пред навршени 50 години живот, ако според преостанатата работна способност може да се оспособи за друга работа со полно работно време.

(3) Во постапката на утврдување на другата работа на која може да се рехабилитира и работи осигуреникот, учествува и работодавачот каде осигуреникот е вработен.

Член 19

Ако на настапувањето на трајното губење на работната способност (општа неспособност за работа) влијаат повеќе причини (повреда надвор од работа, болест, повреда на работа, професионална болест), наодот, оцената и мислењето на Комисијата треба да содржи и мислење во кој обем влијаела врз вкупната инвалидност секоја причина одделно и дали секоја причина сама за себе предизвикала инвалидност.

3. Преглед на осигуреникот и утврдување на работната способност (во постапка на остварување на права на гарантирана минимална помош)

Член 20

(1) Доколку Комисијата утврди дека кај барателот постои неспособност за работа односно постои општа или професионална неспособност за работа, врз основа на што се остварува правото на гарантирана минимална помош, во образецот бр. 5 Комисијата, наведува дека постои неспособност за работа (општа односно професионална неспособност за работа).

(2) Датата на утврдената неспособност се утврдува на ист начин како и при оцената на работната способност при остварување на права од пензиско и инвалидско осигурување.

4. Содржина на наодот, оцената и мислењето (во постапка на остварување на права од пензиско и инвалидско осигурување)

Член 21

Наодот, оцената и мислењето од член 12 став (1) на овој Правилник, односно Образецот бр.4, содржи:

1) Лични податоци: име, татково име и презиме, ден, месец, година и место на раѓањето, единствен матичен број на граѓанинот и адреса на постојаното место на живеење;

2) Работно место;

3) Стручна подготовка;

4) Гранка на индустрија- дејност;

5) Општина;

6) Каде е вработен;

7) Искрпни анамnestички податоци, податоци за лекувањето и наоди на лабораториски и специјалистички испитувања;

8) Статус презенте – сегашна состојба;

- 9) Медицинска документација;
- 10) Искрпна дијагноза (дијагнози на болести кои влијаат на работната способност (со превод на македонски јазик) и шифра на дијагноза на болеста;
- 11) Оцена и мислење за работната способност.

а) не постои инвалидност поради тоа што:

- работната способност не е трајно намалена за повеќе од половина;
- е трајно намалена за повеќе од половина во споредба со физички и психички здрав осигуреник со исто или слично образование и способност;
- не настанале трајни промени во здравствената состојба кои ја причинуваат инвалидноста;
- болеста се наоѓа во фаза на лекување;
- утврдената болест досега не е лекувана;
- патолошки состојби сеуште не се доволно утврдени поради што е потребно натамошно испитување и лекување.

б) постои инвалидност како општа неспособност за работа и тоа:

- Категорија I - работната способност на осигуреникот е намалена за повеќе од 80% и постои трајно губење на работната способност (општа неспособност за работа);
- Категорија II - работната способност на осигуреникот е намалена за повеќе од 50%, а најмногу до 80% (професионална неспособност за работа).

в) професионална неспособност за работа односно дека:

- кај осигуреникот постои трајно намалена работна способност за повеќе од половина во споредба со физички и психички здрав осигуреник со исто или слично образование и способност со наведување на работите кои може да ги извршува и работите кои не е способен да ги извршува (да се наведат работи со контраиндикации);
- постои или не постои инвалидност за работа со скратено работно време
- постои или не постои инвалидност за распоредување на друга работа

Образложение на наодот, оцената и мислењето во кое се наведува мислењето од Комисијата за ревизија на наод, оценка и мислење со кој е утврдена инвалидност, односно неспособност за работа или оценката и мислењето за претходно стекнати права.

12) Причина на инвалидност (болест, повреда на работа, професионално заболување и повреда надвор од работа);

13) Дата на настаната инвалидност;

14) Задолжителен контролен преглед (ден на задолжителен контролен преглед за проверка на инвалидност, односно губење и намалување на работната способност врз основа на која се стекнува право на пензија, признавање право на работа со скратено работно време и распоредување на друго соодветно работно место со полно работно);

15) Мислење за постоење телесно оштетување, процент на телесното оштетување и причината и денот на настанувањето (не се пополнува во случај на оцена на неспособност за самостоен живот и работа), и

16) Забелешка.

5. Содржина на наодот, оцената и мислењето (во постапка за остварување на право на гарантирана минимална помош)

Член 22

Наодот, оцената и мислењето од член 12 став (2) на овој Правилник, односно Образецот бр.5 содржи:

1) Лични податоци за осигуреникот: име, татково име и презиме, ден, месец и година на раѓање, пол, место на живеење и адреса;

- 2) Општина;
- 3) Анамнеза;
- 4) Статус презентс – сегашна состојба;
- 5) Медицинска документација;
- 6) Искрпна дијагноза;
- 7) Оцена и мислење за работната способност;
- 8) Дата на настаната инвалидност, и
- 9) Контролен преглед.

6. Дијагнози на болести кои не подлежат на задолжителен контролен преглед

Член 23

Кога во постапката на оцена на работната способност се утврди постоење на инвалидност за остварување право на инвалидска или семејна пензија, Комисијата определува рок за вршење на задолжителен контролен преглед, освен во случаите кога причина за инвалидност се следните болести:

- 1) Малигни заболувања по хемио и радио терапија како и операции (во зависност од степенот и видот на малигномот);
- 2) Ампутации на екстремитети каде што не е можно протетисување;
- 3) Тешки трауми со трајни деформитети;
- 4) Ревматски дегенеративни болести на зглобовите и кичмениот столб со невролошки испади и состојби по операција;
- 5) Хронички психози со почетна детериорација на личноста;
- 6) Цереброваскуларни инzulти со доцни и трајни невролошки консеквенци и психооргански синдром;
- 7) Тешки дегенеративни невромускулни заболувања и вродени и стекнати миопатии;
- 8) Демиелинизирачки болести;
- 9) Екстрапирамидални заболувања;
- 10) Ментално инсуфициентни личности со IQ од 50 и повеќекратна попреченост во развојот;
- 11) Системски болести во напредната фаза;
- 12) Дијабетес со секундарни терминални компликации;
- 13) Малигна хипертензија со докажани промени на очното дно, срцето и бубрезите;
- 14) Состојба по операција на срце, а ако е под ЕФ 40 по завршена рехабилитација и примарни кардиопатии;
- 15) Хронични опструктивни болести на белите дробови, терминална фаза;
- 16) Слепило, смалување на видното поле за 10% и повеќе;
- 17) Состојби со терминални знаци на цироза на црниот дроб;
- 18) Дијализа;
- 19) Кога врз основа на медицинската документација трајно е утврдена инвалидност од страна на странскиот носител на социјалното осигурување;
- 20) Контролниот преглед може да се врши најмногу два пати до навршување на 65 години живот на корисникот на пензија.

Член 24

(1) По донесувањето на наодот, оцената и мислењето, Комисијата го информира осигуреникот за натамошниот тек на постапката, а предметот го враќа на надлежната Филијала или Деловница, односно Централата на Стручната служба на Фондот или Центарот за социјални работи.

Во случај кога наодот, оцената и мислењето на Комисијата, подлежи на ревизија, предметот се враќа во Комисијата заради постапување по мислењето од Комисијата за ревизија на наод, оценка и мислење со кој е утврдена инвалидност, односно неспособност за работа (во натамошниот текст: Комисија за ревизија).

IV. УТВРДУВАЊЕ НА ПОСТОЕЊЕ НА ТЕЛЕСНО ОШТЕТУВАЊЕ

Член 25

(1) Кога осигуреникот поднел барање за утврдување телесно оштетување, Комисијата дава наод, оценка и мислење само за постоењето на телесното оштетување, не впуштајќи се во оцената на работната способност на осигуреникот.

(2) Во случаите од став (1) на овој член, кон барањето за утврдување телесно оштетување се приложува само медицинска документација која укажува на постоењето на тие факти, без предлог од надлежниот матичен лекар.

(3) Во наодот, оцената и мислењето за постоење на телесно оштетување се наведува и видот, главата, точката и процентот според Правилникот на телесните оштетувања и се утврдува денот и причината на неговото настапување.

Член 26

За осигурениците за кои се оценува работната способност заради остварување право на инвалидска пензија, Комисијата во истата постапка оценува дали кај осигуреникот постои телесно оштетување и своето мислење го дава во истиот наод, оценка и мислење.

V. УТВРДУВАЊЕ НА НЕСПОСОБНОСТА ЗА РАБОТА НА ЧЛЕН НА СЕМЕЈСТВОТО

Член 27

(1) Комисијата врши оценка на неспособноста за работа, односно кај децата неспособност за самостоен живот и работа, а кај другите членови на семејството постоење на загубена работна способност, по која основа се остварува право на семејна пензија.

(2) Во наодот, оцената и мислењето посебно се нагласува сродството на членот на семејството со осигуреникот, односно корисникот од кого се изведува семејната пензија и денот на настапувањето на таа неспособност.

VI. УТВРДУВАЊЕ НА НЕСПОСОБНОСТ ЗА РАБОТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВО НА ГАРАНТИРАНА МИНИМАЛНА ПОМОШ

Член 28

(1) Комисијата врши оценка за постоењето односно не постоењето на неспособност за работа кај лица над 26 години возраст, а до навршени 65 години живот (маж/жена), по која основа се користи право на гарантирана минимална помош.

(2) Во наодот, оцената и мислењето се наведува дали кај лицето постои неспособност за работа односно дали има општа или професионална неспособност за работа или не постои неспособност за работа односно не постои ниту општа ниту професионална неспособност за работа, поради интелектуална попреченост, телесна попреченост, душевно заболување или поради трајни промени во здравствената состојба притоа не впуштајќи се во оцената на останатата работната способност на осигуреникот.

VII. УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНАТА СПОСОБНОСТ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА ПО МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Член 29

(1) Утврдувањето на работната способност на осигурениците кои остваруваат права од пензиското и инвалидското осигурување според одредбите од меѓународните договори, се врши на начин и во постапка предвидени со овој Правилник и со меѓународни договори за социјално осигурување.

(2) Во случаите од став (1) на овој член, наодот, оцената и мислењето се дава на образец предвиден со меѓународен договор, а ако таков образец не е предвиден, се дава на образецот број 4, предвиден со овој Правилник.

(3) Комисијата донесува наод, оценка и мислење за постоење на инвалидност односно неспособност за работа за остварување на права од пензиското и инвалидското осигурување и постоење на неспособност за работа на член на семејството за остварување право на семејна пензија по одредбите од меѓународните договори согласно националното законодавство и стручно-тоубедување.

(4) Комисијата за оценка на работната способност го пополнува образецот предвиден со меѓународен договор за извршен задолжителен контролен преглед, при што во образецот го внесува наодот, оцената и мислењето на институцијата надлежна за вршење на задолжителниот контролен преглед.

VIII. ПОВТОРНА ОЦЕНА НА РАБОТНАТА СПОСОБНОСТ

Член 30

(1) Повторна оценка на работната способност може да се врши по истекот на рокот од една година од денот на прегледот пред оваа Комисија.

(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, повторна оценка на работната способност може да се врши и пред истекот на рокот од став (1) на овој член, доколку со барањето е приложена нова медицинска документација за настанатите промени во здравствената состојба на осигуреникот.

Член 31

(1) При повторната оценка на состојбата на инвалидност и телесното оштетување, Комисијата донесува наод, оценка и мислење на образец број 4.

(2) При донесувањето на наодот, оцената и мислење од став (1) на овој член, Комисијата треба да ги има предвид:

- поранешни мислења на Комисијата за оценка на работната способност;

- дијагноза на болестите кои настанале по извршењето последен комисиски преглед, шифра на дејноста на болеста;

- дали се настанати такви промени во здравствената состојба кои се од влијание на порано утврдената инвалидност (влошување, односно подобрување на здравствената состојба или нов случај на инвалидност);

- дали заради настанатите промени во здравствената состојба е потребно да се прошират медицинските контраиндикации;

- дали инвалидот на трудот е распореден на други работи според контраиндикациите што ги утврдила Комисијата, дали другата соодветна работа одговара на психофизичките можности на инвалидот на трудот и дали со успех работи на другата соодветна работа;

- за осигуреникот кој не бил упатен на преквалификација или доквалификација, односно на вработување во рок од една година од денот на донесувањето на решението за правото, а кај кој не дошло до промена во здравствената состојба, дали е потребно (покрај одредените работни задачи за кои би можел да се оспособи со преквалификација или доквалификација, односно на кои би можел да се вработи), да се одредат уште некои други работи и задачи кои повеќе би одговарале на неговите психофизички можности и реалните можности за преквалификација или доквалификација, односно вработување;

- утврдена промена на инвалидноста, и
- мислење за контролен преглед и кога тој ќе се изврши за проверка на инвалидноста по основ на намалена работна способност за 50%.

IX. ПРОМЕНИ ВО СОСТОЈБАТА НА ИНВАЛИДНОСТА

Член 32

Комисијата врши повторна оценка при промените во состојбата на инвалидноста, односно телесното оштетување, во смисла на член 128 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување.

X. ДОСТАВУВАЊЕ НА НАОДОТ, ОЦЕНАТА И МИСЛЕЊЕТО ДО КОМИСИЈАТА ЗА РЕВИЗИЈА

Член 33

(1) Комисијата е должна, во рок од два работни дена по донесување на наодот, оцената и мислењето од член 2 став (1) од овој Правилник, со кој е утврдено постоење на инвалидност, односно неспособност за работа врз основа на кои се стекнува право на пензија, заедно со целокупната медицинска и друга документација, предметот да го достави до Комисијата за ревизија.

(2) Комисијата е должна, во рок од два работни дена по донесување на наодот, оцената и мислењето од член 2 став (1) на овој Правилник, со кој не е утврдено постоење на инвалидност, односно неспособност за работа, како и наодот, оценката и мислењето донесен во постапка на задолжителен контролен преглед заедно со целокупната медицинска и друга документација, предметот да го достави до Комисијата за ревизија.

(3) Комисијата е должна, во рок од два работни дена по донесување на наодот, оцената и мислењето од член 2 став (3) од овој Правилник со кој е утврдена способност или неспособноста за работа, да го извести надлежниот Центар за социјални работи да го подигне предметот заедно со целокупната медицинска и друга документација од Комисијата.

(4) Комисијата е должна да постапи по мислењето од став (1) и (2) на овој член донесено од Комисијата за ревизија и во рок од два дена да донесе нов наод, оценка и мислење.

(5) Комисијата е должна да постапи по мислењето на Комисијата за ревизија и кога е донесено мислење по поднесена жалба на првостепено решение, во постапка на работа на првостепениот орган по жалбата и во рок од два дена да донесе наод, оценка и мислење.

Член 34

(1) Комисијата е должна да достави список со податоци за предметите кои се доставуваат до Комисијата за ревизија. Списокот содржи податок за име и презиме на осигуреникот, вид на право, датум кога е донесен наодот, поканети лица, лица кои не се јавиле на поканата и сл.

(2) Податоците од став (1) на овој член се доставуваат согласно прописите со кои се уредува заштитата на личните податоци.

(3) Комисијата го известува Центарот за социјални работи за завршените постапки по однос на правата од гарантирана минимална помош.

XI. АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧКА, АНАЛИТИЧКА И ИСТРАЖУВАЧКА РАБОТА

Член 35

Административно-техничките работи за потребите на Комисијата ги вршат стручни и помошно-стручни административни службеници вработени во Фондот.

Член 36

Заради усовршување на методите за работа и критериумите за оцена на инвалидноста, преостанатата работна способност и телесното оштетување, Комисијата во соработка со соодветни стручни и научни организации, активно учествуваат во подготвувањето на методите, критериумите и начините на вештачењето со оглед на причините и последиците на инвалидноста, техничкиот и технолошкиот развој на стопанството, условите и барањата на одделни работни места, односно занимања и заради тоа обезбедуваат посебни податоци за движење на инвалидноста, телесните оштетувања, нивната структура и др.

Член 37

Комисијата води евиденција за:

- дневната и месечната работа на составите на Комисијата;
- дадени забелешки од Комисијата за ревизија;
- развојот и достигнувањата во областа на медицинската наука и практика и проучувањето на мерките и методите кои се применуваат во лекувањето, односно медицинската рехабилитација за воспоставување на здравствена и работна способност на осигурениците;
- одржување повремени советувања со лекарите поединци од здравствените организации кои се надлежни за подготвување на предлогот за медицинско вештачење;
- преземени мерки за стручно оспособување и усовршување на кадрите кои работат на вештачењето (семинари, предавања и сл.).

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 38

Со денот на влегувањето во сила на овој Правилник престанува да важи Правилникот за организацијата, составот и начинот на работата на Комисијата за оцена на работната способност („Службен весник на Република Македонија“ бр.197/14).

Член 39

Започнатите постапки за остварување на право на гарантирана минимална помош согласно Законот за социјалната заштита ќе продолжат согласно овој правилник.

Член 40

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр.02-3179/1
23 јуни 2021 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Боро Варошлија,с.р.



ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
FONDI I SIGURIMIT PENSIONAL DHE INVALIDOR I MAQEDONISE SE VERIUT

Улица „23 Октомври“ бр. 11, 1000 Скопје Тел: (02) 3250 100, Емаил: info@piom.com.mk
Rruga "23 Oktomvri" nr. 11, 1000 Shkup Tel: (02) 3250 100, Email: info@piom.com.mk



Број на комисија:
Архивски број:
Наод број:
Дата:
Матичен број:

Наод, оценка и мислење

1. ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ ЗА ОСИГУРЕНИКОТ:

- Име, татково име и презиме:
- Ден, месец и година на раѓање:
- Пол:
- Место на живеење и адреса:

2. Своја работа (што ја врши - вршел-а):

3. Стручна подготовка:

- Вкупен пензиски стаж:

4. Гранка на индустрија – дејност:

5. Општина:

- Се јавува на инвалидска комисија по:

6. Вработен во:

- рег. бр.

7. АНАМНЕЗА:

8. СТАТУС ПРЕЗЕНС – СЕГАШНА СОСТОЈБА:

9. МЕДИЦИНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

10. ИСЦРПНА ДИЈАГНОЗА



ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
FONDI I SIGURIMIT PENSIONAL DHE INVALIDOR I MAQEDONISË SË VERIUT

Улица „23 Октомври“ бр. 11, 1000 Скопје Тел: (02) 3250 100, Емаил: info@piom.com.mk
Rruga "23 Oktomvri" nr. 11, 1000 Shkup Tel: (02) 3250 100, Email: info@piom.com.mk



Број на комисија:
Архивски број:
Наод број:
Дата:
Матичен број:

11. ОЦЕНА И МИСЛЕЊЕ НА РАБОТНАТА СПОСОБНОСТ:

12. ПРИЧИНА НА ИНВАЛИДНОСТ:

13. ДАТА НА НАСТАНАТА ИНВАЛИДНОСТ:

14. КОНТРОЛЕН ПРЕГЛЕД:

15. ТЕЛЕСНО ОШТЕТУВАЊЕ:

ЗАБЕЛЕШКА:

ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА:

1. Член

2. Член

Наодот без потпис и печат на составот на комисијата е невалиден.

Превел:



Број на комисија:

Архивски број :

Наод Број :

Дата:

Матичен број:

Наод, оцена и мислење

за гарантирана минимална помош

1. ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ ЗА ОСИГУРЕНИКОТ

-Име ,татково име и презиме:

-Ден ,месец и година на раѓање:

-пол:

-место на живеење и адреса:

2. Општина :

3. АНАМНЕЗА

4. СТАТУС ПРЕЗЕНС –СЕГАШНА СОЈСТОБА

5. МЕДИЦИНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

6. ИСЦРПНА ДИЈАГНОЗА

7. ОЦЕНА И МИСЛЕЊЕ ЗА РАБОТНА СПОСОБНОСТ

8 .ДАТА НА НАСТАНАТА ИНВАЛИДНОСТ

9. КОНТРОЛЕН ПРЕГЛЕД

ЗАБЕЛЕШКА

ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈА

1. ЧЛЕН

2. ЧЛЕН



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје

бул. „Партизански одреди“ бр. 29, Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – м-р Татијана Лалчевска
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2021 година изнесува 12.200 денари.

„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.

Рок за рекламации: 15 дена.

Жиро-сметка: 300000000188798.

Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.

Печат: Печатница НАПРЕДОК ДООЕЛ Тетово

ISSN 0354-1622

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



Број 142

25 јуни 2021, петок

година LXXVII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Декларации, заеднички позиции и демарши на Европската Унија кон кои се придржува/прифаќа Република Северна Македонија на покана на ЕУ

СОДРЖИНА

	Стр.
25. Одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2021/483 на Советот од 22 март 2021 година за изменување на Одлуката 2013/184/ЗНБП за рестриктивни мерки против Мјанмар/Бурма.....	2

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

25.

Врз основа на член 7 став 1 од Законот за рестриктивни мерки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 190/17), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 22 јуни 2021 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ СОГЛАСНО ОДЛУКАТА (ЗНБП) 2021/483 НА СОВЕТОТ ОД 22 МАРТ 2021 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 2013/184/ЗНБП ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ПРОТИВ МЈАНМАР/БУРМА

Член 1

Со оваа одлука се воведуваат рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2021/483 на Советот од 22 март 2021 година за изменување на Одлуката 2013/184/ЗНБП за рестриктивни мерки против Мјанмар/Бурма.

Член 2

Оваа одлука се однесува на следните видови рестриктивни мерки:

- ембарго на оружје;
- ембарго на опрема која може да се користи за внатрешна репресија;
- финансиски мерки;
- забрана за влез во Република Северна Македонија

Член 3

Се определуваат Министерството за внатрешни работи, Министерството за одбрана, Министерството за економија, Министерството за надворешни работи, Министерството за транспорт и врски и Министерството за финансии-Управата за финансиско разузнавање за надлежни органи за спроведување на рестриктивните мерки.

Член 4

Одлуката (ЗНБП) 2021/483 на Советот од 22 март 2021 година за изменување на Одлуката 2013/184/ЗНБП за рестриктивни мерки против Мјанмар/Бурма во оригинал на англиски и во превод на македонски јазик е дадена во прилог и е составен дел на оваа одлука.

Член 5

Рестриктивните мерки против Мјанмар/Бурма се воведуваат на неопределено време.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 40-6156/1
22 јуни 2021 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

на Република Северна Македонија

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

L 99 I/40

EN

Official Journal of the European Union

22.3.2021

COUNCIL DECISION (CFSP) 2021/483

of 22 March 2021

amending Decision 2013/184/CFSP concerning restrictive measures against Myanmar/Burma

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty on European Union, and in particular Article 29 thereof,

Having regard to the proposal from the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy,

Whereas:

- (1) On 22 April 2013, the Council adopted Decision 2013/184/CFSP⁽¹⁾ concerning restrictive measures against Myanmar/Burma.
- (2) On 22 February 2021, the Council adopted conclusions in which it condemned in the strongest terms the military coup carried out in Myanmar/Burma on 1 February 2021. It called for de-escalation of the crisis through an immediate end to the state of emergency, the restoration of the legitimate civilian government and the opening of the newly elected parliament.
- (3) The Council also called upon the military authorities to release the President, the State Counsellor and all those who have been detained or arrested in connection with the coup. The Council insisted that unimpeded telecommunications must be ensured, freedoms of expression, association, and assembly, and access to information guaranteed, and the rule of law and human rights respected. It condemned the military and police repression against peaceful demonstrators while calling for maximum restraint to be exercised by the authorities and for all sides to refrain from violence, in line with international law.
- (4) The Council conclusions underlined the readiness of the Union to adopt restrictive measures in response to the military coup.
- (5) On 28 February 2021, following the violent crackdown against peaceful protests across the country, the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy condemned the brutal repression and called upon the military authorities to immediately stop the use of force against civilians and allow the population to express their right to freedom of expression and assembly.
- (6) In this context, and in view of the continuing grave situation in Myanmar/Burma, 11 persons should be included in the list of natural and legal persons, entities and bodies subject to restrictive measures in the Annex to Decision 2013/184/CFSP.
- (7) The Annex to Decision 2013/184/CFSP should therefore be amended accordingly,

HAS ADOPTED THIS DECISION:

Article 1

The Annex to Decision 2013/184/CFSP is amended as set out in the Annex to this Decision.

Article 2

This Decision shall enter into force on the date of its publication in the *Official Journal of the European Union*.

⁽¹⁾ Council Decision 2013/184/CFSP of 22 April 2013 concerning restrictive measures against Myanmar/Burma and repealing Decision 2010/232/CFSP (OJ L 111, 23.4.2013, p. 75).

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

22.3.2021

EN

Official Journal of the European Union

L 99 I/41

Done at Brussels, 22 March 2021.

For the Council
The President
J. BORRELL FONTELLES

на Република Северна Македонија

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

L 99 I/42

EN

Official Journal of the European Union

22.3.2021

ANNEX

The following persons are added to the list of natural and legal persons, entities and bodies set out in the Annex to Decision 2013/184/CFSP:

No.	Name	Identifying information	Reasons	Date of listing
15.	Min Aung Hlaing	<p>Date of birth: 3 July 1956 Place of birth: Tavoy, Myanmar/Burma Nationality: Myanmar National identification number: 12/SAKHANA(N)020199 Gender: male</p>	<p>Min Aung Hlaing has been the Commander-in-Chief of the Myanmar Armed Forces (Tatmadaw) since 2011. He is Chairman of the State Administration Council (SAC) and member of the National Defence and Security Council (NDSC).</p> <p>On 1 February 2021, the Myanmar Armed Forces (Tatmadaw), led by Commander-in-Chief Min Aung Hlaing, staged a coup in Myanmar/Burma by setting aside the results of the elections held on 8 November 2020 and by overthrowing the democratically elected government. As part of the coup, Vice-President Myint Swe, functioning as Acting President, declared a state of emergency on 1 February and transferred the legislative, executive and judicial powers of the State to the Commander-in-Chief of Defence Services Senior General Min Aung Hlaing. On 2 February, the SAC was established to exercise those powers, preventing the democratically elected government from fulfilling its mandate.</p> <p>By concentrating all powers and as Chairman of the SAC, Commander-in-Chief Min Aung Hlaing has been directly involved in and responsible for decision making concerning state functions and is therefore responsible for undermining democracy and the rule of law in Myanmar/Burma.</p> <p>Additionally, the SAC adopted decisions restricting the rights to freedom of expression, including access to information, and peaceful assembly. The military forces and authorities operating under the control of the SAC have committed serious human rights violations since 1 February 2021, killing civilian and unarmed protesters, restricting freedom of assembly and of expression, including by restricting internet access, and through arbitrary arrests and detention of opposition leaders and opponents of the coup.</p> <p>As Chairman of the SAC, Commander-in-Chief Min Aung Hlaing is directly responsible for those repressive decisions and for serious human rights violations.</p> <p>In 2018, the UN as well as international civil society organisations reported gross human rights violations and serious violations of international humanitarian law committed in Kachin, Rakhine and Shan States against the Rohingya population by the military and police forces since 2011 and concluded that many of those violations amount to the gravest crimes under international law. As Commander-in-Chief of the Tatmadaw since 2011, Min Aung Hlaing is directly responsible for those serious violations and abuses against the Rohingya population.</p>	22.3.2021

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

22.3.2021

EN

Official Journal of the European Union

L 99 I/43

16.	<p>Myint Swe</p> <p>Date of birth: 24 May 1951 Nationality: Myanmar Gender: male</p>	<p>22.3.2021</p> <p>Lieutenant General Myint Swe is a member of the Myanmar Armed Forces (Tatmadaw) and was the Tatmadaw-appointed Vice-President until 1 February 2021. On that date, Myint Swe participated in a National Defence and Security Council (NDSC) meeting with other Tatmadaw members. The NDSC meeting was unconstitutional as it did not include its civilian members. During that meeting, Myint Swe was declared Acting President. Myint Swe then declared the state of emergency and handed over legislative, executive and judicial powers of the State to the Commander-in-Chief of Defence Services Min Aung Hlaing. The procedure for declaring the state of emergency was breached as, under the Constitution, only the President has the authority to declare a state of emergency.</p> <p>By accepting his nomination as Acting President and by transferring legislative, judicial and executive powers to the Commander-in-Chief, Myint Swe contributed to overthrowing the democratically elected government and is therefore responsible for undermining democracy and the rule of law in Myanmar/Burma.</p>
17.	<p>Soe Win</p> <p>Date of birth: 1 March 1960 Nationality: Myanmar Gender: male</p>	<p>22.3.2021</p> <p>Soe Win has been the Deputy-Commander-in-Chief of the Myanmar Armed Forces (Tatmadaw) since 2011. He is Vice-Chairman of the State Administration Council (SAC) and member of the National Defence and Security Council (NDSC).</p> <p>On 1 February 2021, the Myanmar Armed Forces (Tatmadaw), led by Commander-in-Chief Min Aung Hlaing, staged a coup in Myanmar by setting aside the results of the elections held on 8 November 2020 and by overthrowing the democratically elected government. As part of the coup, Vice-President Myint Swe, functioning as Acting President, declared a state of emergency on 1 February and transferred the legislative, executive and judicial powers of the State to the Commander-in-Chief of Defence Services Senior General Min Aung Hlaing. On 2 February, the SAC was established to exercise those powers, preventing the democratically elected government from fulfilling its mandate.</p> <p>As Vice-Chairman of the SAC, Deputy-Commander-in-Chief Soe Win has been directly involved in and responsible for decision making concerning state functions and is therefore responsible for undermining democracy and the rule of law in Myanmar/Burma.</p> <p>Additionally, the SAC adopted decisions restricting the rights to freedom of expression, including access to information, and peaceful assembly. The military forces and authorities operating under the control of the SAC have committed serious human rights violations since 1 February 2021, killing civilian and unarmed protesters, restricting freedom of assembly and of expression, including by restricting internet access, and through arbitrary arrests and detention of opposition leaders and opponents of the coup.</p>

на Република Северна Македонија

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

L 99 I/44

EN

Official Journal of the European Union

22.3.2021

	<p>As Vice-Chairman of the SAC, Deputy-Commander-in-Chief Soe Win is directly responsible for those repressive decisions and for serious human rights violations.</p> <p>In 2018, the UN as well as international civil society organisations reported gross human rights violations and serious violations of international humanitarian law committed in Kachin, Rakhine and Shan States against the Rohingya population by the military and police forces since 2011 and concluded that many of those violations amount to the gravest crimes under international law. As Deputy-Commander-in-Chief of the Tatmadaw since 2011, Soe Win is responsible for those serious violations and abuses against the Rohingya population.</p>		
18.	<p>Lieutenant-general Sein Win is a member of Tatmadaw and former Minister of Defence (between 24 August 2015 and 1 February 2021). On 1 February, he participated in a National Defence and Security Council (NDSC) meeting with the other Tatmadaw members. The NDSC meeting was unconstitutional as it did not include its civilian members. During that meeting, Myint Swe was declared Acting President. Myint Swe then declared a state of emergency and handed over legislative, executive and judicial powers of the State to the Commander-in-Chief of Defence Services Min Aung Hlaing. The procedure for declaring the state of emergency was breached as, under the Constitution, only the President has the authority to declare a state of emergency.</p> <p>By his participation in the NDSC meeting during which it was decided to declare the state of emergency and to hand over the legislative, executive and judicial powers of the State to the Commander-in-Chief of Defence Services, Sein Win contributed to setting aside the results of the elections held on 8 November 2020 and to overthrowing the democratically elected government. Therefore he is responsible for undermining democracy and the rule of law in Myanmar/Burma.</p> <p>In 2018, the UN as well as international civil society organisations reported gross human rights violations and serious violations of international humanitarian law committed in Kachin, Rakhine and Shan States against the Rohingya population by the military and police forces since 2011 and concluded that many of those violations amount to the gravest crimes under international law. As Minister of Defence from 24 August 2015 to 1 February 2021, Sein Win is responsible for those serious violations and abuses against the Rohingya population.</p>	<p>Date of birth: 24 July 1956 Place of birth: Pyin Oo Lwin, Myanmar/Burma Nationality: Myanmar Gender: male</p>	Sein Win
19.	<p>Thein Soe was nominated as chairman of the Union Election Commission (UEC) on 2 February 2021. By accepting this nomination in the aftermath of the military coup of 1 February 2021, and through his actions as chairman of the UEC, notably the cancelling of the results of the elections without any proven evidence of frauds, Thein Soe has been directly involved in actions undermining democracy and the rule of law in Myanmar.</p>	<p>Date of birth: 23 January 1952 Place of birth: Kani, Myanmar/Burma Nationality: Myanmar Gender: male</p>	Thein Soe (a.k.a. U Thein Soe)

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

22.3.2021

EN

Official Journal of the European Union

L 99 I/45

20.	Mya Tun Oo	<p>Date of birth: 4 or 5 May 1961 Nationality: Myanmar Gender: male</p> <p>General Mya Tun Oo is a member of the Myanmar Armed Forces (Tatmadaw). He was appointed Minister of Defence on 1 February 2021 and is a member of the State Administrative Council (SAC). On 1 February 2021, the Myanmar Armed Forces (Tatmadaw), led by Commander-in-Chief Min Aung Hlaing, staged a coup in Myanmar by setting aside the results of the elections held on 8 November 2020 and by overthrowing the democratically elected government. As part of the coup, Vice-President Myint Swe, functioning as Acting President, declared a state of emergency on 1 February and transferred the legislative, executive and judicial powers of the state to the Commander-in-Chief of Defence Services Senior General Min Aung Hlaing. On 2 February, the SAC was established to exercise those powers, preventing the democratically elected government from fulfilling its mandate.</p> <p>As member of the SAC, General Mya Tun Oo has been directly involved in and responsible for decision making concerning state functions and is therefore responsible for undermining democracy and the rule of law in Myanmar/Burma.</p> <p>Additionally, the SAC adopted decisions restricting the rights to freedom of expression, including access to information, and peaceful assembly. The military forces and authorities operating under the control of the SAC have committed serious human rights violations since 1 February 2021, killing civilian and unarmed protesters, restricting freedom of assembly and of expression, including by restricting internet access, and through arbitrary arrests and detention of opposition leaders and opponents of the coup.</p> <p>As member of the SAC, General Mya Tun Oo is directly responsible for those repressive decisions and for serious human rights violations.</p> <p>In 2018, the UN as well as international civil society organisations reported gross human rights violations and serious violations of international humanitarian law committed in Kachin, Rakhine and Shan States against the Rohingya population by the military and police forces since 2011 and concluded that many of those violations amount to the gravest crimes under international law. Mya Tun Oo was Joint Chief of Staff of the Myanmar Armed Forces (Tatmadaw), the third most senior position in the Tatmadaw, from August 2016 until his appointment as Minister of Defence. In that capacity, he oversaw military operations carried out in Rakhine State and coordinated the various armed forces, including the Army, Navy and Air Force, as well as the use of artillery. He is therefore responsible for those serious violations and abuses against the Rohingya population.</p>	22.3.2021
21.	Dwe Aung Lin	<p>Date of birth: 31 May 1962 Nationality: Myanmar Gender: male</p> <p>Lieutenant General Dwe Aung Lin is member of the Myanmar Armed Forces (Tatmadaw) and he is the Secretary of the State Administration Council (SAC). On 1 February 2021, the Myanmar Armed Forces (Tatmadaw), led by Commander-in-Chief Min Aung Hlaing, staged a coup in Myanmar by setting aside the results of the elections held on 8 November 2020 and by overthrowing the democratically elected government. As part of the coup, Vice-President Myint</p>	22.3.2021

на Република Северна Македонија

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

L 99 I/46

EN

Official Journal of the European Union

22.3.2021

<p>Swe, functioning as Acting President, declared a state of emergency on 1 February and transferred the legislative, executive and judicial powers of the state to the Commander-in-Chief of Defence Services Senior General Min Aung Hlaing. On 2 February, the SAC was established to exercise those powers, preventing the democratically elected government from fulfilling its mandate.</p> <p>Lieutenant General Dwe Aung Lin was appointed Secretary of the SAC on 2 February 2021 and he has issued orders of the SAC. Amongst others, he ordered the removal of individuals from offices they had been appointed to by the legally elected government as well as in re-staffing the Myanmar election commission.</p> <p>As member and Secretary of the SAC, Lieutenant General Dwe Aung Lin has been directly involved in and responsible for decision making concerning state functions and is therefore responsible for undermining democracy and the rule of law in Myanmar/Burma.</p> <p>Additionally, the SAC adopted decisions restricting the rights to freedom of expression, including access to information, and peaceful assembly. The military forces and authorities operating under the control of the SAC have committed serious human rights violations since 1 February 2021, killing civilian and unarmed protesters, restricting freedom of assembly and of expression, including by restricting internet access, and through arbitrary arrests and detention of opposition leaders and opponents of the coup.</p> <p>As member and Secretary of the SAC, Lieutenant General Dwe Aung Lin is directly responsible for those repressive decisions and for serious human rights violations.</p>			22.3.2021
<p>Lieutenant General Ye Win Oo is a member of the Myanmar Armed Forces (Tatmadaw) and he is the Joint Secretary of the State Administration Council (SAC).</p> <p>On 1 February 2021, the Myanmar Armed Forces (Tatmadaw), led by Commander-in-Chief Min Aung Hlaing, staged a coup in Myanmar by setting aside the results of the elections held on 8 November 2020 and by overthrowing the democratically elected government. As part of the coup, Vice-President Myint Swe, functioning as Acting President, declared a state of emergency on 1 February and transferred the legislative, executive and judicial powers of the state to the Commander-in-Chief of Defence Services Senior General Min Aung Hlaing. On 2 February, the SAC was established to exercise those powers, preventing the democratically elected government from fulfilling its mandate.</p> <p>Lieutenant General Ye Win Oo was appointed Joint Secretary of the SAC on 2 February 2021. As member and Joint Secretary of the SAC, Lieutenant General Ye Win Oo has been directly involved in and responsible for decision making concerning state functions and is therefore responsible for undermining democracy and the rule of law in Myanmar/Burma.</p>	<p>Date of birth: 21 February 1966</p> <p>Nationality: Myanmar</p> <p>Gender: male</p>		

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

22.3.2021

EN

Official Journal of the European Union

L 99 I/47

	<p>Additionally, the SAC adopted decisions restricting the rights to freedom of expression, including access to information, and peaceful assembly. The Myanmar security forces and authorities operating under the control of the SAC have committed serious human rights violations since 1 February 2021, killing civilian and unarmed protesters, restricting freedom of assembly and of expression, including by restricting internet access, and through arbitrary arrests and detention of opposition leaders and opponents of the coup.</p> <p>As member and joint Secretary of the SAC, Lieutenant General Ye Win Oo is directly responsible for those repressive decisions and for serious human rights violations.</p>	
22.3.2021	<p>General Maung Maung Kyaw is a member of the Myanmar Armed Forces (Tatmadaw) and member of the State Administration Council (SAC).</p> <p>On 1 February 2021, the Myanmar Armed Forces (Tatmadaw), led by Commander-in-Chief Min Aung Hlaing, staged a coup in Myanmar by setting aside the results of the elections held on 8 November 2020 and overthrowing the democratically elected government. As part of the coup, Vice-President Myint Swe, functioning as Acting President, declared a state of emergency on 1 February and transferred the legislative, executive and judicial powers of the state to the Commander-in-Chief of Defence Services Senior General Min Aung Hlaing. On 2 February, the SAC was established to exercise those powers, preventing the democratically elected government from fulfilling its mandate.</p> <p>As member of the SAC, General Maung Maung Kyaw has been directly involved in and responsible for decision making concerning state functions and is therefore responsible for undermining democracy and the rule of law in Myanmar/Burma.</p> <p>Additionally, the SAC adopted decisions restricting the rights to freedom of expression, including access to information, and peaceful assembly. The military forces and authorities operating under the control of the SAC have committed serious human rights violations since 1 February 2021, killing civilian and unarmed protesters, restricting freedom of assembly and of expression, including by restricting internet access, and through arbitrary arrests and detention of opposition leaders and opponents of the coup.</p> <p>As member of the SAC, General Maung Maung Kyaw is directly responsible for those repressive decisions and for serious human rights violations.</p>	<p>Date of birth: 23 July 1964 Nationality: Myanmar Gender: male</p>
23.	Maung Maung Kyaw	

на Република Северна Македонија

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

L 99 I/48

EN

Official Journal of the European Union

22.3.2021

24.	<p>Moe Myint Tun</p> <p>Date of birth: 24 May 1968 Nationality: Myanmar Gender: male</p>	<p>Lieutenant General Moe Myint Tun is a member of the Myanmar Armed Forces (Tatmadaw) and member of the State Administrative Council (SAC).</p> <p>On 1 February 2021, the Myanmar Armed Forces (Tatmadaw), led by Commander-in-Chief Min Aung Hlaing, staged a coup in Myanmar by setting aside the results of the elections held on 8 November 2020 and by overthrowing the democratically elected government. As part of the coup, Vice-President Myint Swe, functioning as Acting President, declared a state of emergency on 1 February and transferred the legislative, executive and judicial powers of the state to the Commander-in-Chief of Defence Services Senior General Min Aung Hlaing. On 2 February, the SAC was established to exercise those powers, preventing the democratically elected government from fulfilling its mandate.</p> <p>As member of the SAC, Lieutenant General Moe Myint Tun has been directly involved in and responsible for decision-making concerning state functions and is therefore responsible for undermining democracy and the rule of law in Myanmar/Burma.</p> <p>Additionally, the SAC adopted decisions restricting the rights to freedom of expression, including access to information, and peaceful assembly. The military forces and authorities operating under the control of the SAC have committed serious human rights violations since 1 February 2021, killing civilian and unarmed protesters, restricting freedom of assembly and of expression, including by restricting internet access, and through arbitrary arrests and detention of opposition leaders and opponents of the coup.</p> <p>As member of the SAC, Lieutenant General Moe Myint Tun is directly responsible for those repressive decisions and for serious human rights violations.</p> <p>In 2018, the UN as well as international civil society organisations reported gross human rights violations and serious violations of international humanitarian law committed in Kachin, Rakhine and Shan States against the Rohingya population by the military and police forces since 2011 and concluded that many of those violations amount to the gravest crimes under international law. Lieutenant General Moe Myint Tun served as Commander of the Bureau of Special Operations (BSO)-6 and was the Chief of Staff (Army) of the Myanmar Armed Forces (Tatmadaw) until 2019. In that capacity, he oversaw operations in Rakhine State. He is therefore responsible for those serious violations and abuses against the Rohingya population.</p>	22.3.2021
25.	<p>Than Hlaing</p> <p>Date of birth: Nationality: Myanmar Gender: male</p>	<p>Lieutenant General Than Hlaing is a member of the Myanmar Armed Forces (Tatmadaw). He was appointed Deputy Minister of Home Affairs, Chief of Police on 2 February 2021.</p> <p>On 1 February 2021, the Myanmar Armed Forces (Tatmadaw), led by Commander-in-Chief Min Aung Hlaing, staged a coup in Myanmar by setting aside the results of the elections held on 8 November 2020 and by overthrowing the democratically elected government. As part of the coup, Vice-President Myint</p>	22.3.2021

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

22.3.2021

EN

Official Journal of the European Union

L 99 I/49

	<p>Swe, functioning as Acting President, declared a state of emergency on 1 February and transferred the legislative, executive and judicial powers of the state to the Commander-in-Chief of Defence Services Senior General Min Aung Hlaing. On 2 February, the SAC was established to exercise those powers, preventing the democratically elected government from fulfilling its mandate.</p> <p>Appointed by the SAC, Lieutenant General Than Hlaing is engaged in actions and policies undermining democracy and the rule of law in Myanmar/Burma, as well as actions that threaten the peace, security and stability of Myanmar/Burma.</p> <p>Additionally, police forces acting under the authority of Lieutenant General Than Hlaing have committed serious human rights violations since 1 February 2021, killing civilian and unarmed protesters, restricting freedom of assembly and of expression, arbitrary arrests and detention of opposition leaders and opponents of the coup. As Deputy Minister of Home Affairs and Chief of Police, Lieutenant General Than Hlaing is directly responsible for decision making concerning repressive policies and violent actions committed by police against peaceful demonstrators and is therefore responsible for serious human rights violations in Myanmar/Burma.</p>		
--	--	--	--

на Република Северна Македонија

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

ОДЛУКА (ЗНБП) 2021/483 НА СОВЕТОТ**од 22 март 2021 година****за изменување на Одлуката 2013/184/ЗНБП за рестриктивни мерки против Мјанмар/Бурма****СОВЕТОТ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА,**

имајќи го предвид Договорот за Европската Унија, а особено член 29 од истиот, имајќи го предвид предлогот на Високиот претставник на Унијата за надворешни работи и безбедносна политика,

со оглед на тоа што:

(1) На 22 април 2013 година, Советот ја донесе Одлуката 2013/184/ЗНБП ⁽¹⁾ за рестриктивни мерки против Мјанмар/Бурма.

(2) На 22 февруари 2021 година, Советот донесе заклучоци во кои најостро се осудува воениот државен удар извршен во Мјанмар/Бурма на 1 февруари 2021 година. Тој повика на деескалација на кризата преку итно завршување на вонредната состојба, обновување на легитимната цивилна влада и отворање на новоизбраниот парламент.

(3) Советот, исто така, ги повика воените власти да ги ослободат претседателот, државниот советник и сите оние кои се приведени или уапсени во врска со државниот удар. Советот инсистира на обезбедување на непречено функционирање на телекомуникациите, гарантирање на слободата на изразување, здружување и собирање и пристап до информации, како и почитување на владеење на правото и човековите права. Ја осуди воената и полициската репресија врз мирните демонстранти, истовремено повикувајќи на максимална воздржаност од страна на властите и на воздржување на сите страни од насилство во согласност со меѓународното право.

(4) Во заклучоците на Советот е нагласена подготвеноста на Унијата да донесе рестриктивни мерки како одговор на воениот државен удар.

(5) На 28 февруари 2021 година, по насилната акција против мирните протести низ целата земја, Високиот претставник на Унијата за надворешни работи и безбедносна политика ја осуди бруталната репресија и ги повика воените власти веднаш да престанат со употреба на сила врз цивили и да дозволат населението да го изрази своето право на слобода на изразување и собирање.

(6) Во тој контекст, а со оглед на постојаната тешка состојба во Мјанмар/Бурма, 11 лица треба да се додадат на списокот на физички и правни лица, субјекти и тела кои подлежат на рестриктивните мерки во Анексот кон Одлуката (ЗНБП) 2013/184/ЗНБП.

(7) Затоа, Анексот кон Одлуката 2013/184/ЗНБП треба соодветно да се измени,

ЈА ДОНЕСЕ ОВАА ОДЛУКА:

⁽¹⁾ Одлука 2013/184/ЗНБП на Советот од 22 април 2013 година за рестриктивни мерки против Мјанмар/Бурма и за укинување на Одлуката 2010/232/ЗНБП (Сл. весник L 111, 23.4.2013 година, стр.75).

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

Член 1

Анексот кон Одлуката 2013/184/ЗНБП се изменува како што е утврдено во Анексот кон оваа одлука.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила на денот на нејзиното објавување во *Службениот весник на Европската Унија*.

Брисел, 22 март 2021 година.

За Советот

Претседател

Ж. БОРЕЉ ФОНТЕЉЕС

на Република Северна Македонија

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

АНЕКС

Следниве лица се додаваат во списокот на физички и правни лица, субјекти и тела утврден во Анексот кон Одлуката 2013/184/ЗНБП:

Име	Информации за идентификација	Причини	Датум на внесување во список
„15. Aung Hlaing	Датум на раѓање: 3 јули 1956 година Место на раѓање: Tavoy, Myanmar/Burma Државјанство: на Мјанмар Национален број за идентификација: 12/SAKHANA(N)02019	Min Aung Hlaing е врховен командант на вооружените сили на Мјанмар (Татмадав) од 2011 година. Тој е претседател на државниот административен совет (САЦ) и член на Советот за национална одбрана и безбедност (НДСЦ). На 1 февруари 2021 година, вооружените сили на Мјанмар (Татмадав), предводени од врховниот командант Min Aung Hlaing извршија државен удар во Мјанмар/Бурма, отфрлајќи ги резултатите од изборите одржани на 8 ноември 2020 година и соборувајќи ја демократски избраната влада. Како дел од државниот удар, заменик претседателот Myint Swe, вршител на должноста претседател, прогласи вонредна состојба на 1 февруари и ги	22.3.2021 година

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

9

Пол: машки

пренесе законодавните, извршните и судските овластувања на државата на врховниот командант на одбранбените сили, генералот Min Aung Hlaing. Со цел да се искористат тие овластувања, на 2 февруари беше формиран САЦ, спречувајќи ја демократски избраната влада да го оствари својот мандат.

Со концентрирање на сите овластувања и како претседател на САЦ, врховниот командант Min Aung Hlaing е директно вклучен и одговорен за одлуките поврзани со државните функции и затоа е одговорен за поткопување на демократијата и владеењето на правото во Мјанмар/Бурма.

Покрај тоа, САЦ донесе решенија со кои се ограничуваат правата на слобода на изразување, вклучувајќи и пристап до информации и правото на слобода на мирно собирање. Воените сили и властите кои дејствуваат под контрола на САЦ од 1 февруари 2021 година извршија сериозни повреди на човековите права, убивајќи цивили и невооружени демонстранти, ограничувајќи ја слободата на собирање и изразување, вклучувајќи ограничување на пристапот до интернет и произволно апсење и притворање на опозициски лидери и противници на државниот удар.

Како претседател на САЦ, врховниот командант Min Aung Hlaing е директно одговорен за овие репресивни одлуки и за сериозни повреди на човековите права.

Обединетите нации и меѓународните граѓански организации во 2018 година известија за сериозни повреди на човековите права и сериозни повреди на меѓународното хуманитарно право во сојузните држави Kachin, Rakhine и Shan против народот Rohingya, извршени од воени и полициски сили од 2011 година, и заклучија дека многу од овие повреди се сметаат за најтешки кривични дела според меѓународното право. Како врховен командант на Тагмадав од 2011 година, Min Aung Hlaing е директно одговорен за овие тешки повреди и злоупотреби на правата на народот Rohingya.

на Република Северна Македонија

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

16.	<p>Myint Swe</p> <p>Датум на раѓање: 24 мај 1951 година</p> <p>Државјанство: Мјанмар</p> <p>Пол: машки</p>	<p>Генерал-полковникот Myint Swe е член на вооружените сили на Мјанмар (Татмадав) и е именуван за заменик-претседател на Татмадав до 1 февруари 2021 година. На тој ден, Myint Swe, заедно со другите членови на Татмадав, учествува на состанокот на Националниот совет за одбрана и безбедност (НДСЦ). Состанокот на НДСЦ е неуспешен затоа што на истиот не беа вклучени неговите цивилни членови. За време на тој состанок, Myint Swe е прогласен за вршител на должноста претседател. Потоа, Myint Swe прогласи вонредна состојба и ги предаде законодавните, извршните и судските овластувања на државата на врховниот командант на одбранбените сили Min Aung Hlaing. Постапката за прогласување вонредна состојба е прекршена бидејќи, според Уставот, само претседателот има овластување да прогласи вонредна состојба.</p> <p>Со прифаќање на неговата номинација за вршител на должноста претседател и пренесувањето на законодавните, извршните и судските овластувања на врховниот командант, Myint Swe придонесе за уривање на демократски избраната влада и затоа е одговорен за поткопување на демократијата и владеењето на правото во Мјанмар/Бурма.</p>	22.3.2021 година
17.	<p>Soe Win</p> <p>Датум на раѓање: 1 март 1960 година</p> <p>Државјанство: Мјанмар</p> <p>Пол: машки</p>	<p>Soe Win е заменик-врховен командант на вооружените сили на Мјанмар (Татмадав) од 2011 година. Тој е заменик-претседател на Државниот административен совет (САЦ) и член на Советот за национална одбрана и безбедност (НДСЦ).</p> <p>На 1 февруари 2021 година, вооружените сили на Мјанмар (Татмадав), предводени од врховниот командант Min Aung Hlaing извршија државен удар во Мјанмар, отфрлајќи ги резултатите од изборите одржани на 8 ноември 2020 година и соборувајќи ја демократски избраната влада. Како дел од државниот удар, заменик-претседателот Myint Swe, вршител на должноста претседател, прогласи вонредна состојба на 1 февруари и ги пренесе законодавните, извршните и судските овластувања на државата на врховниот командант на одбранбените сили, генералот Min Aung Hlaing. Со цел да се искористат тие овластувања, на 2 февруари беше формиран САЦ.</p>	22.3.2021 година

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

	<p>при тоа спречувајќи ја демократски избраната влада да го оствари својот мандат.</p> <p>Како заменик-претседател на САЦ, заменикот-врховен командант Soe Win е директно вклучен и одговорен за одлуките поврзани со државните функции и затоа е одговорен за поткопување на демократијата и владеењето на правото во Мјанмар/Бурма.</p> <p>Покрај тоа, САЦ донесе решенија со кои се ограничуваат правата на слобода на изразување, вклучувајќи пристап до информации и правото на слобода на мирно собирање. Воените сили и властите кои дејствуваат под контрола на САЦ од 1 февруари 2021 година извршија сериозни повреди на човековите права, убивајќи цивилни и невооружени демонстранти, ограничувајќи ја слободата на собирање и изразување, вклучувајќи ограничување на пристапот до интернет и произволно апсење и притворање на опозициски лидери и противници на државниот удар.</p>		
	<p>Како заменик-претседател на САЦ, заменикот-врховен командант Soe Win е директно одговорен за овие репресивни одлуки и за сериозни повреди на човековите права.</p> <p>Обединетите нации и меѓународните граѓански организации во 2018 година известија за сериозни повреди на човековите права и сериозни повреди на меѓународното хуманитарно право во сојузните држави Kachin, Rakhine и Shan против народот Rohingya, извршени од воени и полициски сили од 2011 година, и заклучија дека многу од овие повреди се сметаат за најтешки кривични дела според меѓународното право. Како заменик-врховен командант на Тагмадавод 2011 година, Soe Win е одговорен за овие тешки повреди и злоупотреби на правата на народот Rohingya.</p>		

на Република Северна Македонија

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

18.	Sein Win	<p>Датум на раѓање: 24 јули 1956 година</p> <p>Место на раѓање: Pyin Lwin, Myanma/Burma</p> <p>Државјанство: на Мјанмар</p> <p>Пол: машки</p> <p>Генерал-полковникот Sein Win е член на Татмадави поранешен министер за одбрана (помеѓу 24 август 2015 година и 1 февруари 2021 година). На 1 февруари, тој, заедно со другите членови на Татмадав, учествува на состанокот на Националниот совет за одбрана и безбедност (НДСЦ). Состанокот на НДСЦ е неуставен затоа што на истиот не беа вклучени неговите цивилни членови. За време на тој состанок, Myint Swe е прогласен за вршител на должноста претседател. Потоа, Myint Swe прогласи вонредна состојба и ги предаде законодавните, извршните и судските овластувања на државата на врховниот командант на одбранбените сили, Min Aung Hlaing. Постапката за прогласување вонредна состојба е прекршена бидејќи, според Уставот, само претседателот има овластување да прогласи вонредна состојба.</p> <p>Со своето учество на состанокот на НДСЦ за време на кој беше одлучено да се прогласи вонредна состојба и да се предадат законодавните, извршните и судските овластувања на државата на врховниот командант на службите за одбрана, Sein Win придонесе за издвојување на резултатите од изборите одржани на 8 ноември 2020 година и за уривање на демократски избраната влада. Затоа, тој е одговорен за поткопување на демократијата и владеењето на правото во Мјанмар/Бурма.</p> <p>Обединетите нации и меѓународните граѓански организации во 2018 година известија за сериозни повреди на човековите права и сериозни повреди на меѓународното хуманитарно право во сојузните држави Kachin, Rakhine и Shan против народот Rohingya, извршени од воени и полициски сили од 2011 година, и заклучија дека многу од овие повреди се сметаат за најтешки кривични дела според меѓународното право. Како министер за одбрана од 24 август 2015 година до 1 февруари 2021 година, Sein Win е одговорен за овие тешки повреди и злоупотреби на правата на народот Rohingya.</p>	22.3.2021 година
-----	----------	---	------------------

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

19.	Thein Soe (a.k.a. U Thein Soe)	<p>Датум на раѓање: 23 јануари 1952 година</p> <p>Место на раѓање: Капи, Муаптаг/Вигма</p> <p>Државјанство: на Мјанмар</p> <p>Пол: машки</p>	<p>Thein Soe е номиниран за претседател на Изборната комисија на Унијата (УЕЦ) на 2 февруари 2021 година. Со прифаќање на оваа номинација по воениот удар од 1 февруари 2021 година, и преку неговите активности како претседател на УЕЦ, а особено поништувањето на изборните резултати без потврдени докази за измама, Thein Soe е директно вклучен во активности на поткопување на демократијата и владеењето на правото во Мјанмар.</p>	22.3.2021 година
20.	Mya Tun Oo	<p>Датум на раѓање: 4 или 5 мај 1961 година</p> <p>Државјанство: на Мјанмар</p> <p>Пол: машки</p>	<p>Генералот Mya Tun Oo е член на вооружените сили на Мјанмар (Татмадав). Тој е именуван за министер за одбрана на 1 февруари 2021 година и е член на Државниот административен совет (САЦ).</p> <p>На 1 февруари 2021 година, вооружените сили на Мјанмар (Татмадав), предводени од врховниот командант Min Aung Hlaing извршија државен удар во Мјанмар, отфрлајќи ги резултатите од изборите одржани на 8 ноември 2020 година и соборувајќи ја демократски избраната влада. Како дел од државниот удар, заменик-претседателот Myint Swe, вршител на должноста претседател, прогласи вонредна состојба на 1 февруари и ги пренесе законодавните, извршните и судските овластувања на државата на врховниот командант на одбранбените сили, на генералот Min Aung Hlaing. Со цел да се искористат тие овластувања, на 2 февруари беше формиран САЦ, при тоа спречувајќи ја демократски избрана влада да го оствари својот мандат.</p> <p>Како член на САЦ, генералот Mya Tun Oo е директно вклучен и одговорен за одлуките поврзани со државните функции и затоа е одговорен за поткопување на демократијата и владеењето на правото во Мјанмар/Бурма.</p> <p>Покрај тоа, САЦ донесе решенија со кои се ограничуваат правата на слобода на изразување, вклучувајќи пристап до информации и правото на слобода на мирно собирање. Воените сили и властите коишто дејствуваат под контрола на САЦ од 1 февруари 2021 година извршија сериозни</p>	22.3.2021 година

на Република Северна Македонија

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

	<p>повреди на човековите права, убивајќи цивилни и невооружени демонстранти, ограничувајќи ја слободата на собирање и изразување, вклучувајќи ограничување на пристапот до интернет и произволно апсење и притворање на опозициски лидери и противници на државниот удар.</p> <p>Како член на САЦ, генералот Муа Туп Оо е директно одговорен за овие репресивни одлуки и за сериозни повреди на човековите права.</p> <p>Обединетите нации и меѓународните граѓански организации во 2018 година известија за сериозни повреди на човековите права и сериозни повреди на меѓународното хуманитарно право во сојузните држави Kachin, Rakhine и Shan против народот Rohingya, извршени од воени и полициски сили од 2011 година, и заклучија дека многу од овие повреди се сметаат за најтешки кривични дела според меѓународното право. Од август 2016 година до назначувањето за министер за одбрана, Муа Туп Оо е началник на Генералштабот на вооружените сили на Мјанмар (Татмадав), третата највисока функција во Татмадав. Во тоа својство, тој раководи со воените операции во сојузната држава Rakhine и ги координира различните вооружени сили, вклучувајќи ги армијата, морнарицата и воздухопловните сили, како и употребата на артилерија. Затоа, тој е одговорен за овие тешки повреди и злоупотреби на правата на народот Rohingya.</p>	<p>21. Dwe Aung Lin</p> <p>Датум на раѓање: 31 мај 1962 година</p> <p>Државјанство: на Мјанмар</p> <p>Пол: машки</p>	<p>Генерал-полковникот Dwe Aung Lin е член на вооружените сили на Мјанмар (Татмадав) и е секретар на Државниот административен совет (САЦ).</p> <p>На 1 февруари 2021 година, вооружените сили на Мјанмар (Татмадав), предводени од врховниот командант Min Aung Hlaing извршија државен удар во Мјанмар, отфрлајќи ги резултатите од изборите одржани на 8 ноември 2020 година и соборувајќи ја демократски избраната влада. Како дел од државниот удар, потпретседателот Myint</p>	<p>22.3.2021 година</p>
--	---	--	--	-------------------------

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

<p>Swe, вршител на должноста претседател, прогласи вонредна состојба на 1 февруари и ги пренесе законодавните, извршните и судските овластувања на државата на врховниот командант на одбранбените сили, на генералот Min Aung Hlaing. Со цел да се искористат тие овластувања, на 2 февруари беше формиран САЦ, при тоа спречувајќи ја демократски избраната влада да го оствари својот мандат.</p>	<p>Генерал-полковникот Dwe Aung Lin е именуван за секретар на САЦ на 2 февруари 2021 година и издава наредби во име на САЦ. Меѓу другото, тој нареди отстранување на лицата од нивните позиции на кои беа назначени од законски избраната влада, како и смена на вработените во изборната комисија во Мјанмар.</p>	<p>Како член и секретар на САЦ, генерал-полковникот Dwe Aung Lin е директно вклучен и одговорен за одлуките поврзани со државните функции и затоа е одговорен за поткопување на демократијата и владеењето на правото во Мјанмар/Бурма.</p>	<p>Покрај тоа, САЦ донесе решенија со кои се ограничуваат правата на слобода на изразување, вклучувајќи пристап до информации и правото на слобода на мирно собирање. Воените сили и властите кои дејствуваат под контрола на САЦ од 1 февруари 2021 година извршија сериозни повреди на човековите права, убивајќи цивилни и невооружени демонстранти, ограничувајќи ја слободата на собирање и изразување, вклучувајќи ограничување на пристапот до интернет и произволно апсење и притворање на опозициски лидери и противници на државниот удар.</p>	<p>Како член и секретар на САЦ, генерал-полковникот Dwe Aung Lin е директно одговорен за овие репресивни одлуки и за сериозни повреди на човековите права.</p>
--	--	---	--	--

на Република Северна Македонија

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

22.	Ye Win Oo	<p>Датум на раѓање: 21 февруари 1966 година на Државјанство: Мјанмар на Пол: машки</p> <p>Генерал-полковникот Ye Win Oo е член на вооружените сили на Мјанмар (Татмадав) и е заеднички секретар на Државниот административен совет (САЦ).</p> <p>На 1 февруари 2021 година, вооружените сили на Мјанмар (Татмадав), предводени од врховниот командант Min Aung Hlaing извршија државен удар во Мјанмар, отфрлајќи ги резултатите од изборите одржани на 8 ноември 2020 година и соборувајќи ја демократски избраната влада. Како дел од државниот удар, заменик-претседателот Myint Swe, вршител на должноста претседател, прогласи вонредна состојба на 1 февруари и ги пренесе законодавните, извршните и судските овластувања на државата на врховниот командант на одбранбените сили, на генералот Min Aung Hlaing. Со цел да се искористат тие овластувања, на 2 февруари беше формиран САЦ, при тоа спречувајќи ја демократски избраната влада да го оствари својот мандат.</p> <p>Ye Win Oo е именуван за заеднички секретар на САЦ на 2 февруари 2021 година. Како член и заеднички секретар на САЦ, генерал-полковникот Ye Win Oo е директно вклучен и одговорен за одлуките поврзани со државните функции и затоа е одговорен за поткопување на демократијата и владеењето на правото во Мјанмар/Бурма.</p>	<p>22.3.2021 година</p> <p>Покрај тоа, САЦ донесе решенија со кои се ограничуваат правата на слобода на изразување, вклучувајќи пристап до информации и правото на слобода на мирно собирање. Безбедносните сили и властите на Мјанмар кои дејствуваат под контрола на САЦ од 1 февруари 2021 година извршија сериозни повреди на човековите права, убивајќи цивилни и невооружени демонстранти, ограничувајќи ја слободата на собирање и изразување, вклучувајќи ограничување на пристапот до интернет и произволно апсење и притворање на опозициски лидери и противници на државниот удар.</p> <p>Како член и заеднички секретар на САЦ, генерал-полковникот Ye Win Oo е директно одговорен за овие репресивни одлуки и за сериозни повреди на</p>
-----	-----------	---	---

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

23.	Maung Kuaw	<p>Датум на раѓање: 23 јули 1964 година на Државјанство: Мјанмар</p> <p>Пол: машки</p>	<p>човековите права.</p>	22.3.2021 година
<p>Генералот Maung Maung Kuaw е член на вооружените сили на Мјанмар (Татмадав) и член на Државниот административен совет (САЦ). На 1 февруари 2021 година, вооружените сили на Мјанмар (Татмадав), предводени од врховниот командант Min Aung Hlaing извршија државен удар во Мјанмар, отфрлајќи ги резултатите од изборите одржани на 8 ноември 2020 година и соборувајќи ја демократски избраната влада. Како дел од државниот удар, заменик-претседателот Myint Swe, вршител на должноста претседател, прогласи вонредна состојба на 1 февруари и ги пренесе законодавните, извршните и судските овластувања на државата на врховниот командант на одбранбените сили, на генералот Min Aung Hlaing. Со цел да се искористат тие овластувања, на 2 февруари беше формиран САЦ, спречувајќи ја демократски избраната влада да го оствари својот мандат.</p> <p>Како член на САЦ, генералот Maung Maung Kuaw е директно вклучен и одговорен за одлуките поврзани со државните функции и затоа е одговорен за поткопување на демократијата и владеењето на правото во Мјанмар/Бурма.</p> <p>Покрај тоа, САЦ донесе решенија со кои се ограничуваат правата на слобода на изразување, вклучувајќи пристап до информации и правото на слобода на мирно собирање. Воените сили и властите кои дејствуваат под контрола на САЦ од 1 февруари 2021 година извршија сериозни повреди на човековите права, убивајќи цивили и невооружени демонстранти, ограничувајќи ја слободата на собирање и изразување, вклучувајќи ограничување на пристапот до интернет и произволно апсење и притворање на опозициски лидери и противници на државниот удар.</p> <p>Како член на САЦ, генералот Maung Maung Kuaw е директно одговорен за овие репресивни одлуки и за сериозни повреди на човековите права.</p>				

на Република Северна Македонија

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

24.	Мое Муинт Туп	<p>Датум на раѓање: 24 мај 1968 година на Државјанство: Мјанмар Пол: машки</p>	<p>22.3.2021 година</p> <p>Генерал-полковникот Мое Муинт Туп е член на вооружените сили на Мјанмар (Татмадав) и член на Државниот административен совет (САЦ). На 1 февруари 2021 година, вооружените сили на Мјанмар (Татмадав), предводени од врховниот командант Min Aung Hlaing извршија државен удар во Мјанмар, отфрлајќи ги резултатите од изборите одржани на 8 ноември 2020 година и соборувајќи ја демократски избраната влада. Како дел од државниот удар, заменик-претседателот Myint Swe, вршител на должноста претседател, прогласи вонредна состојба на 1 февруари и ги пренесе законодавните, извршните и судските овластувања на државата на врховниот командант на одбранбените сили, на генералот Min Aung Hlaing. Со цел да се искористат тие овластувања, на 2 февруари беше формиран САЦ, при тоа спречувајќи ја демократски избраната влада да го оствари својот мандат.</p> <p>Како член на САЦ, генерал-полковникот Мое Муинт Туп е директно вклучен и одговорен за одлуките поврзани со државните функции и затоа е одговорен за поткопување на демократијата и владеењето на правото во Мјанмар/Бурма.</p> <p>Покрај тоа, САЦ донесе решенија со кои се ограничуваат правата на слобода на изразување, вклучувајќи пристап до информации и правото на слобода на мирно собирање. Воените сили и властите кои дејствуваат под контрола на САЦ од 1 февруари 2021 година извршија сериозни повреди на човековите права, убивајќи цивилни и невооружени демонстранти, ограничувајќи ја слободата на собирање и изразување, вклучувајќи ограничување на пристапот до интернет и произволно апсење и притворање на опозициски лидери и противници на државниот удар.</p> <p>Како член на САЦ, генерал-полковникот Мое Муинт Туп е директно одговорен за овие репресивни одлуки и за сериозни повреди на човековите права.</p> <p>Обединетите нации и меѓународните граѓански организации во 2018 година</p>
-----	---------------	--	---

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

	<p>известија за сериозни повреди на човековите права и сериозни повреди на меѓународното хуманитарно право во сојузните држави Kachin, Rakhine и Shan против народот Rohingya, извршени од воени и полициски сили од 2011 година, и заклучија дека многу од овие повреди се сметаат за најтешки кривични дела според меѓународното право. Генерал-полковникот Мое Муинг Тун служи како командант на Бирото за специјални операции (БСО) -б и до 2019 година е началник на Генералштабот (армија) на вооружените сили на Мјанмар (Татмадав). Во тоа својство, тој ги надгледува активностите во сојузната држава Rakhine. Затоа, тој е одговорен за овие тешки повреди и злоупотреби на правата на народот Rohingya.</p>	
<p>25. Than Hlaing</p>	<p>Датум на раѓање: на Државјанство: Мјанмар Пол: машки</p>	<p>Генерал-полковникот Than Hlaing е член на вооружените сили на Мјанмар (Татмадав). Тој е именуван за заменик-министер за внатрешни работи и началник на полиција на 2 февруари 2021 година. На 1 февруари 2021 година, вооружените сили на Мјанмар (Татмадав), предводени од врховниот командант Min Aung Hlaing извршија државен удар во Мјанмар, отфрлајќи ги резултатите од изборите одржани на 8 ноември 2020 година и соборувајќи ја демократски избраната влада. Како дел од државниот удар, потпретседателот Muint</p>

22.3.2021 година.

на Република Северна Македонија

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

	<p>Swe, вршител на должноста претседател, прогласи вонредна состојба на 1 февруари и ги пренесе законодавните, извршните и судските овластувања на државата на врховниот командант на одбранбените сили, на генералот Min Aung Hlaing. Со цел да се искористат тие овластувања, на 2 февруари беше формиран САЦ, при тоа спречувајќи ја демократски избраната влада да го оствари својот мандат.</p> <p>Генерал-полковникот Than Hlaing, кој е именуван од САЦ, е вклучен во активности и политики што ги поткопуваат демократијата и владеењето на правото во Мјанмар/Бурма, како и во активности што ги загрозуваат мирот, безбедноста и стабилноста во Мјанмар/Бурма.</p> <p>Освен тоа, полициските сили предводени од генерал-полковникот Than Hlaing од 1 февруари 2021 година извршија сериозни повреди на човековите права, убивајќи цивилни и невооружени демонстранти, ограничувајќи ја слободата на собирање и изразување, произволно апсење и притворање на опозициски лидери и противници на државниот удар. Како заменик-министер за внатрешни работи и началник на полицијата, генерал-полковникот Than Hlaing е директно одговорен за донесување одлуки во врска со репресивните политики и актите на насилство од страна на полицијата врз мирните демонстранти, и затоа е одговорен за сериозни повреди на правата на луѓето во Мјанмар/Бурма.</p>
--	---

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје

бул. „Партизански одреди“ бр. 29, Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – м-р Татијана Лалчевска
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2021 година изнесува 12.200 денари.

„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.

Рок за рекламации: 15 дена.

Жиро-сметка: 300000000188798.

Депомент на Комерцијална банка, АД – Скопје.

Печат: Печатница НАПРЕДОК ДООЕЛ Тетово

ISSN 0354-1622